



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 5 јуни 2002
Скопје

Број 38

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 300000000188798

587.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА НА ШТЕДАЧИТЕ ОД ШТЕДИЛНИЦИТЕ "ТАТ" БИТОЛА, "АЛФА С" СКОПЈЕ И "ЛАВЦИ" ОХРИД

Се прогласува Законот за регулирање на побарувањата на штедачите од штедилниците "ТАТ" Битола, "Алфа С" Скопје и "Лавци" Охрид, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 мај 2002 година.

Бр. 07-2220/1
29 мај 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА НА ШТЕДАЧИТЕ ОД ШТЕДИЛНИЦИТЕ "ТАТ" БИТОЛА, "АЛФА С" СКОПЈЕ И "ЛАВЦИ" ОХРИД

Член 1

Со овој закон се уредува исплатата и издавањето на конвертибилни сертификати за побарувањата на доверителите-физички лица по основа на штедни влогови од Штедилницата "ТАТ" Битола, Штедилницата "Алфа С" Скопје и Штедилницата "Лавци" Охрид, кои се во стечај.

Член 2

Под побарувања на доверителите-физички лица (во натамошниот текст: доверители) од членот 1 на овој закон се подразбира износот на главнината и каматата на штедниот влог во денари, утврдени со судски решенија во стечајната постапка или со правосилни пресуди и побарувања по основа на главнината и каматата на штедни влогови пријавени до 30 април 2002 година, за кои се води постапка пред суд и за кои ќе се донесе правосилно судско решение или пресуда, намалени за средствата исплатени согласно со Законот за обезбедување на средства во форма на кредит за предвремена исплата на дел од побарувањата на граѓаните по основа на штедни влогови ("Службен весник на Република Македонија" број 35/97) и за средствата исплатени од стечајната маса на штедилниците од членот 1 на овој закон до денот на влегувањето во сила на овој закон (во натамошниот текст: побарувања).

Член 3

Република Македонија ги исплатува во готово, еднократно, сите побарувања на секој поединечен доверител од членот 1 на овој закон чиј вкупен износ не надминува денарска противвредност на 1000 ЕВРА

пресметано според средниот курс на курсната листа на Народната банка на Република Македонија на денот на влегувањето во сила на овој закон.

Одредбите од ставот 1 на овој член се однесуваат и на побарувањата на секој поединечен доверител чиј вкупен износ надминува денарска противвредност на 1000 ЕВРА пресметано според средниот курс на курсната листа на Народната банка на Република Македонија на денот на влегувањето во сила на овој закон, доколку доверителот даде писмена изјава заверена кај нотар дека се откажува од делот од побарувањето што ја надминува денарската противвредност на 1000 ЕВРА.

Исплатата од ставот 1 на овој член се врши во денари, во рок од 45 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

По исклучок од ставот 3 на овој член, исплатата на побарувањата пријавени до 30 април 2002 година, за кои се води постапка пред суд и за кои ќе се донесе правосилно судско решение или пресуда, ќе се изврши во рок од 30 дена од донесувањето на правосилно судско решение или пресуда со кои се уважува побарувањето.

Исплатата од ставот 2 на овој член се врши во денари, во рок од 45 дена од давањето на изјавата.

Член 4

Начинот и постапката за исплата на побарувањата од членот 3 на овој закон ги пропишува министерот за финансии.

Член 5

За сите побарувања на секој поединечен доверител чиј вкупен износ надминува денарска противвредност на 1000 ЕВРА пресметано според средниот курс на курсната листа на Народната банка на Република Македонија на денот на влегувањето во сила на овој закон, Република Македонија, согласно со членот 2 став 1 од Законот за хартии од вредност, издава конвертибилни сертификати.

Се овластува министерот за финансии да ги запише конвертибилните сертификати во Централниот депозитар за хартии од вредност.

Член 6

Конвертибилните сертификати се издаваат, водат и пренесуваат како електронски запис.

Номиналната вредност на конвертибилниот сертификат е вкупниот износ на побарувањата на поединечен доверител.

Член 7

Конвертибилните сертификати гласат на име и во денари.

Конвертибилните сертификати се неограничено преносливи и може да се тргуваат на организиран пазар на хартии од вредност.

Член 8

Конвертибилните сертификати можат да се користат за купување и отплата на акции и удели и друг имот со кој располага Агенцијата за приватизација на Република Македонија и други акции во сопственост на државата.

Под отплата во смисла на ставот 1 од овој член, се подразбира отплата на акции и удели и друг имот со кој располага Агенцијата за приватизација на Републи-

ка Македонија и други акции во сопственост на државата по договори кои ќе бидат склучени по влегувањето во сила на овој закон.

Конвертибилните сертификати можат да се користат во период од две години од денот на нивното издавање.

По истекот на овој рок конвертибилните сертификати се неважечки.

Член 9

Работите за евиденција и водење на сметките на имателите на конвертибилните сертификати, во име и за сметка на Република Македонија, ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност.

Начинот и условите за вршење на работите од ставот 1 на овој член, ќе се уредат со договор меѓу министерот за финансии и Централниот депозитар за хартии од вредност.

Член 10

Средствата за исплата на обврските по членот 3 од овој закон се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

Член 11

Министерот за финансии, по потреба ќе донесе поблиски прописи за спроведување на овој закон.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

588.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ- НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за внатрешни работи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 мај 2002 година.

Бр. 07-2241/1
30 мај 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Законот за внатрешни работи ("Службен весник на Република Македонија" број 15/95 и 55/97), по членот 20 се додава нова точка "4. Избор на раководителот на подрачна единица на Министерството" и два нови члена 20-а и 20-б, кои гласат:

"Член 20-а

Раководителот на подрачната единица на Министерството се избира од страна на советите на општините кои ги опфаќа подрачната единица на Министерството (во натамошниот текст: советите на засегнатите општини), од листа која содржи најмалку тројца кандидати, предложена од страна на министерот, меѓу кои барем еден кандидат припаѓа на заедницата која е во мнозинство во тие општини.

Ако советите на засегнатите општини не изберат ниту еден од предложените кандидати во рок од 15 дена од денот на доставувањето на листата, министерот ќе предложи втора листа која содржи најмалку тројца нови кандидати, меѓу кои барем еден кандидат припаѓа на заедницата која е во мнозинство во тие општини.

Ако и по спроведувањето на постапката од став 2 на овој член советите на засегнатите општини повторно не изберат ниту еден од предложените кандидати во рок од 15 дена од денот на доставувањето на листата министерот, по консултација со Владата на Република Македонија, ќе го избере раководителот на подрачната единица на Министерството од двете листи на кандидати предложени од страна на министерот, како и тројца дополнителни кандидати предложени од страна на советите на засегнатите општини.

Министерот го задржува овластувањето за разрешување на раководителот на подрачната единица на Министерството, во согласност со овој закон.

Член 20-б

Раководителот на подрачната единица на Министерството ги информира редовно и на барање советите на засегнатите општини за работите кои се однесуваат на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата."

Член 2

По членот 48 се додава нов член 48-а, кој гласи:

"Член 48-а

При вработувањето на лицата во Министерството да бидат соодветно и правично застапени и граѓаните кои припаѓаат на сите заедници, како и да се почитуваат критериумите на стручност и компетентност."

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

589.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВА- ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРА- ЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 мај 2002 година.

Бр. 07-2244/1
30 мај 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

Член 1

Во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Службен весник на Република Македонија" број 14/98), во членот 194 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:

"Сообраќајните знаци се пропишани со важечката меѓународна Конвенција за знаци на патиштата и сигнализација и се еднообразни на територијата на Републиката.

Сообраќајните знаци за известување и дополнителните табли кои се составен дел на сообраќајните знаци и кои поблиску го определуваат значењето на сообраќајниот знак се напишани на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а во подрачјата на единиците на локална самоуправа во кои најмалку 20 % од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик и на тој службен јазик и писмо.“

Член 2

Во членот 291 се додава нов став 2, кој гласи:
“Образецот на возачката дозвола, дозволата за возач на трактор и на возачката потврда се печати и податоците во него се запишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо. На граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, образецот на возачката дозвола, дозволата за возач на трактор и на возачката потврда се печати и податоците во него се запишуваат и на службениот јазик и писмото што го употребува граѓанинот.“

Член 3

Во членот 331 се додава нов став 2, кој гласи:
“Образецот на сообраќајната дозвола и потврдата за регистрација се печати и податоците во него се запишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо. На граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, образецот на сообраќајната дозвола и потврдата за регистрација се печати и податоците во него се запишуваат и на службениот јазик и писмото што го употребува граѓанинот.“

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

590.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНАТА КАРТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за личната карта, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 мај 2002 година.

Бр. 07-2242/1
30 мај 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНАТА КАРТА

Член 1

Во Законот за личната карта (“Службен весник на Република Македонија“ број 8/95), во членот 5 став 1 зборовите: “со втиснат“ и “ознака на серијата и сервисниот број“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

“Во образецот на личната карта се запишуваат следниве податоци: име и презиме на граѓанинот; датум на раѓање; пол; државјанство; живеалиште и адреса на станот; единствен матичен број на граѓанинот; регистарски број; рок на важење на личната карта и потпис на имателот на личната карта.“

По ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5, кои гласат:

“Образецот на личната карта се печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинично писмо.

Податоците во образецот на личната карта се запишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а податоците за името и презимето на граѓанинот, полот и државјанството се запишуваат и на англиски јазик и неговото латинично писмо.

На граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, образецот на личната карта се печати и податоците во него се запишуваат и на службениот јазик и писмото што го употребува граѓанинот.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

591.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за матичната евиденција, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 мај 2002 година.

Бр. 07-2243/1
30 мај 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 1

Во Законот за матичната евиденција (“Службен весник на Република Македонија“ број 8/95), по членот 3 се додава нов член 3-а, кој гласи:

“Член 3-а

Матичните книги се водат на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

Во подрачјата на единиците на локалната самоуправа во кои најмалку 20 % од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, образецот на матичните книги се печати и податоците во него се запишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмото што го употребува граѓанинот.

Изводите што се издаваат врз основа на матичните книги од став 2 на овој член се издаваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на службениот јазик и писмото што го употребува граѓанинот.“

Член 2

Во членот 9 ставот 2 се брише.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

592.

УКАЗ БР. 53

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001)

Се поставува по мирновремена и воена формација за помошник на НГШ за планирање, операции, готовност, видови операции, обука и меѓуармиска соработка-вредно началник на Г-3 планирање, операции, видови-стандарди, обука и меѓуармиска соработка во Генералштабот на Армијата на Република Македонија

Бригадниот генерал Андрески Ванче Драган
ФЧ: генерал-мајор, по формација: генерал мајор
лична ВЕС: 31240 ЕМБГ: 0508950450138

До сега: Началник на Г-3 операции, готовност и обука, планирање и вежби, доктрина, модернизација и меѓуармиска соработка во ГШ на АРМ.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-649
30 мај 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

593.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободуваат од извршување на казната затвор осудените лица:

1. Зоран Киро Смилев, од Свети Николе,
2. Ацо Мирко Арсов од Штип.

II

Извршувањето на изречената казна затвор им се замени со условна осуда за време од 2 години на осудените лица:

1. Иле Милан Стаменковски, од Крива Паланка, во траење од 5 месеци,
2. Тони Славе Ѓоргиевски од Винаца, во траење од 6 месеци,
3. Танка Јован Ристова од Радовиш, во траење од 7 месеци,
4. Даниела Васе Даскаловска од с. Вељуса, во траење од 1 година,
5. Предраг Тасе Попов од Скопје, во траење од 6 месеци.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-650
4 јуни 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

594.

Врз основа на член 7 од Законот за Републичкиот завод за унапредување на домаќинството („Службен весник на СРМ“ бр. 29/73 и 39/77), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВОТО СКОПЈЕ

1. За претставници во Собирот на работниците на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството - Скопје, се именуваат:

1. Томислав Петровски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

2. Назми Кадриу, пратеник во Собранието на Република Македонија и

3. Николче Велковски, главен архитект на Град Скопје.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните претставници во Собирот на работниците на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството - Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2224/1
29 мај 2002 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

595.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД ВО РАДОВИШ

1. Од функцијата судија на Основниот суд во Радовиш, се разрешува Добривоје Казанчиев, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2221/1
29 мај 2002 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

596.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО БИТОЛА

1. Од функцијата судија на Апелациониот суд во Битола, се разрешува Васил Гагачев, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2222/1
29 мај 2002 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

597.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА
НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА

1. Од функцијата судија на Основниот суд во Крива Паланка, се разрешува Гоко Алексовски, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2225/1
 29 мај 2002 година
 Скопје

Претседател
 на Собранието на Република
 Македонија,
Стојан Андов, с.р.

598.

Врз основа на член 12 став 4 од Законот за републичките награди ("Службен весник на СРМ" бр. 40/87 и 36/89 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 82/99), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
НА НАГРАДАТА "11 ОКТОМВРИ"

1. Се разрешуваат досегашниот претседател и членовите на Одборот за доделување на наградата "11 Октомври", поради истекот на времето за кое се именуваат и тоа:

- а) претседател
 академик Матеја Матевски,
 б) членови:
 Ристо Аврамовски, композитор,
 м-р Етен Азири, директор на ЈП за поштенски сообраќај "Македонски пошти" - Скопје,
 Љупчо Атанасовски, директор на "Адинг" - Скопје,
 академик Томе Бошевски,
 академик Ташко Георгиевски,
 Иван Ивановски, театарски критичар,
 д-р Михајло Миновски, професор на Филозофскиот факултет во Скопје,
 Панта Мижимаков, филмски продуцент,
 - Сабина Ајрула - Тозија, актер,
 д-р Димитар Корнаков, пензионер,
 Сефедин Нуредини, директор на Албанската драма при Театарот на националностите, и
 д-р Светомир Хацијорданов, професор на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје.

2. За претседател и членови на Одборот за доделување на наградата "11 Октомври", се именуваат:

- а) за претседател
 Родољуб Анастасов, академски сликар,
 б) за членови:
 проф. д-р Божидар Маслинов, ректор на Универзитетот "Св. Климент Охридски" - Битола,
 Демуш Бајрами, пратеник во Собранието на Република Македонија,
 д-р Жан Митрев, кардиохирург,
 проф. д-р Живко Попов, професор на Медицинскиот факултет во Скопје,
 проф. д-р Јасминка Хаџи-Алексиоска, архитект,
 д-р Иван Кантарчиев, историчар,
 д-р Веџи Бајрами, албанолог,

д-р Цане Мојаноски, професор на Педагошкиот факултет во Штип,
 д-р Трајан Гоцевски, декан на Филозофскиот факултет во Скопје,
 Мерсел Биљали, пратеник во Собранието на Република Македонија, и
 Стојан Стојков, професор на Факултетот за музичка уметност.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2226/1
 29 мај 2002 година
 Скопје

Претседател
 на Собранието на Република
 Македонија,
Стојан Андов, с.р.

599.

Врз основа на член 12 став 4 од Законот за републичките награди ("Службен весник на СРМ" бр. 40/87 и 36/89 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 82/99), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА НАГРАДАТА "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

1. Се разрешуваат досегашниот претседател и членовите на Одборот за доделување на наградата "Климент Охридски", поради истекот на времето за кое се именуваат и тоа:

- а) претседател
 д-р Сотир Голабоски, професор на Факултетот за музичка уметност - Скопје,
 б) членови:
 д-р Михајло Георгиевски, пратеник во Собранието на Република Македонија,
 академик Цветан Грозданов,
 д-р Марија Костова, професор на Филозофскиот факултет во Скопје,
 Васе Манчев, пратеник во Собранието на Република Македонија,
 Фирдауз Неби, актер,
 Сефедин Нуредини, в.д. директор на Театарот на народностите во Скопје,
 д-р Замир Дика, пратеник во Собранието на Република Македонија,
 Јордан Пановски, професор на Факултетот за драмски уметности,
 Санде Стојчевски, писател,
 д-р Димитар Давчев, пензионер,
 д-р Зоран Тодоровски, директор на Архивот на Македонија и
 м-р Јасмина Чакар, професор на Факултетот за музичка уметност во Скопје.

2. За претседател и членови на Одборот за доделување на наградата "Климент Охридски", се именуваат:

- а) за претседател
 академик Цветан Грозданов,
 б) за членови:
 д-р Димитар Мирчев, професор во пензија,
 Паско Кузман, в.д. директор на Заводот за заштита на спомениците на културата и Музејот на Охрид,
 Стојан Ковачевски, пратеник во Собранието на Република Македонија,
 д-р Никола Груев, директор на Градската општа болница "Моша Пијаде" - Скопје,
 Мевљан Тахири, пратеник во Собранието на Република Македонија,
 д-р Владо Димов, Медицински факултет - Скопје,
 Валентина Божиновска, пратеник во Собранието на Република Македонија,

д-р Љупчо Јордановски, Сеизмолошка опсерваторија - Скопје,

Јонуз Абдулаи, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Данило Глигоровски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Гордана Јосифовска-Неделковска, професор на Факултетот за музичка уметност и

Сулејман Целими, педагог.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2227/1
29 мај 2002 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

600.

Врз основа на член 19 од Законот за основање на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА

1. Имер Исмаили се разрешува од заменик на генералниот директор на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија.

2. За заменик на генералниот директор на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија се именува Цабир Ахмети, новинар.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2229/1
29 мај 2002 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

601.

Врз основа на член 55 став 2 од Законот за здравствено осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2000), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1. Во точката 1 на Одлуката за именување на членови на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 84/2000), во ставот 4 наместо: „проф. д-р Тане Маркоски", потсекретар во Министерството за здравство, треба да стои: „д-р Андон Чибишев", државен секретар во Министерството за здравство.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2223/1
29 мај 2002 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

602.

Врз основа на член 76 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за избор на претседатели и членови на комисиите на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/98, 22/99, 7/2000, 16/2000, 44/2000, 68/2001, 103/2001 и 18/2002), во Дел I точка 10. Комисијата за економска политика и развој под а) за претседател наместо „Фадил Бајрами" треба да стои „Јонуз Абдулаи" и под б) за членови, наместо „Јонуз Абдулаи" треба да стои „Фадил Бајрами".

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2228/1
29 мај 2002 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

603.

Врз основа на член 13 став 4 од Законот за градежното земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр. 53/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 година, донесе

У Р Е Д Б А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ОТУГУВАЊЕТО, ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ОТУГУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Уредбата за начинот и постапката на отуѓување, давањето под закуп и висината на посебните трошоци на постапките за отуѓувањето и давањето под закуп на градежното земјиште сопственост на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/01 и 103/01) во членот 12 алинеја 8 зборовите: "станбени објекти и комплекси" се заменуваат со зборовите: "станбени населби, станбени колективни згради и комплекси и станбени индивидуални објекти", а зборовите: "мешовита состојба" се заменуваат со зборовите: "мешовита сопственост".

Член 2

Во членот 28 по алинеја 3 точката и запирката се бришат и се додава нова алинеја која гласи:

"- за изградба на административно-деловни, индустриски и други стопански објекти, јавни спортско-рекреативни, станбени населби, станбени колективни згради и комплекси и станбени индивидуални објекти, по предлог на правно лице во мешовита сопственост регистрирано во трговскиот регистар на Република Македонија, врз основа на инвестициона програма усвоена од министерот за транспорт и врски".

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2664/1
28 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

604.

Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на Република Македонија, („Службен весник на Република Македонија бр. 53/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ОРИЕНТАЛНА РЕПУБЛИКА УРУГВАЈ**

Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Ориентална Република Уругвај на амбасадорско ниво.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2684/1
28 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

605.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА**

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за продажба на објект сопственост на Република Македонија бр. 23-4475/1 од 24.09.1999 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-1667/2
28 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

606.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Се отстапува на користење без надомест на општината Витолиште - Прилеп, објект сопственост на Република Македонија, кој се наоѓа на КП бр. 3948/3 во површина од 343 м² КО Витолиште - Прилеп, заведен во Поседовен лист бр. 533.

Член 2

Недвижниот имот - објект од член 1 на оваа одлука се отстапува со ентиериерот и опремата вградени во него.

Член 3

Договорот за условите и начинот на користење на објектот од член 1 на оваа одлука со општината Витолиште ќе го склучи министерот за финансии - Управата за имотно правни работи.

Член 4

Примопредањето на недвижниот имот - објект од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу општина Витолиште и Министерството за финансии - Управата за имотно правни работи.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1667/1
28 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

607.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.04.2002 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВА**

1. На Министерството за транспорт и врски му се одобрува да изврши пренесување на средства од Проектот за подобрување на опремата за одржување и поправка на патиштата во Македонија, на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - ЦО - Скопје, кои во рамките на јапонската неповратна помош - донација се доделени на Министерството за транспорт и врски.

2. Вредноста на неповратната помош - донацијата, која се состои од асфалтна база со капацитет од 60 тони на час и опрема за одржување и поправка на патиштата и градежна механизација изнесува, седумсто шеесет и три милиони, деветсто осумдесет илјади и осумсто осумдесет јапонски јени (Y 763.980.880,00).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1995/1
23 април 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

608.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.05.2002 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА НА ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ (ЕБОР) ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРЕТПРИВАТИЗАЦИЈАТА НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

За покривање на трошоците на Европската банка за обнова и развој во претприватизацијата на Електростопанство на Македонија се обезбедуваат средства во вкупен износ од 27.450.000 денари, при што средствата во износ од 15.250.000 денари ќе бидат наменети за плаќање на

провизија на ЕБОР за квази инвестиционен заем за приватизација на ЕСМ, додека средствата во износ од 12.200.000 денари ќе бидат наменети за покривање на трошоците за ангажирање на правни советници на ЕБОР.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се обезбедат од сметката 637, потставка 427119, Програма 12-Функција, раздел 090.02 Министерство за финансии - функции на државата опфатени во посебниот дел на Буџетот на Република Македонија за 2002 година.

Член 3

Се задолжува Министерството за финансии да изврши исплата на средствата на име провизија на ЕБОР за квази инвестиционен заем за приватизација на ЕСМ и тоа: 6.100.000 денари најдоцна до 04.06.2002 година и 9.150.000 денари најдоцна до 15.07.2002 година. Исплатата на средствата за надоместување на дополнителните трошоци за ангажирање на правни советници во износ од 12.200.000 денари ќе се врши по претходно поднесена документација.

Член 4

Се задолжува Министерството за финансии да ја спроведе оваа одлука.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2905/1
28 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

609.

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2002 година кај сметката 637, кај Разделот 09.002 - Министерство за финансии - функции на државата, Програма 12 - Функција, потставката 427119 - Пренесени обврски од претходна година се намалува за 10.000.000 денари, а кај Разделот 09.002 Министерство за финансии - функции на државата, Програма 12 - Функција, потставката 443717 - Други неспомнати трансфери се зголемува за 10.000.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2680/1
28 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

610.

Врз основа на член 6 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86, став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.05.2002 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ЧАКАЛ И ПЕСОК НА ЈТД „ОБЕЛ“ - ДЕЛЧЕВО ОД НАОГАЛИШ- ТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДОЛНИ ЛИВАДИ“, К.О. ГРАД, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

1. На ЈТД „ОБЕЛ“ - Делчево се дава концесија за експлоатација на минералната сировина чакал и песок од наоѓалиштето на локалитетот „Долни Ливади“, К.О. Град, општина Делчево, со следните координати:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
T-1	4.644.150,00	7.650.000,00
T-2	4.644.700,00	7.650.000,00
T-3	4.644.700,00	7.650.900,00
T-4	4.644.150,00	7.650.900,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=0,113 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука е определено во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука е определена во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот се определени во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија, по претходно добиена согласност од Владата.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2649/1
28 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I- СКОПЈЕ

Основниот суд Скопје I - Скопје, преку судијата Лилјана Кацарска, во врска со оставината на покојниот Николовски Илија, со оглед на тоа дека нема адреса на живеење на законскиот наследник на покојниот Ефтимовски Илија внук на покојниот, постави привремен застапник во оставинската постапка согласно член 78 став 2 точка 4 од ЗПП, адвокатот Георгиевски Михајло.

Привремениот застапник во оваа постапка ги има сите права и должности на законски застапник, кои ќе ги врши се додека законскиот наследник или негов полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд Скопје I- Скопје, Од. бр. 1362/01. (14907)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II- СКОПЈЕ

До Основниот суд Скопје II - Скопје, е поднесена тужбата на тужителот „ЖИТО ЛУКС“ АД Скопје, против тужениот Мијаку Демуш со непозната адреса на живеење за надомест на штета, вредност на спорот 10.091.484,00 денари.

Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје со решение бр. 3020-185 од 04.04.2002 година, за посебен старател на тужениот Мијаку Демуш

го постави адвокатот Стојанчо Стојковски, ул. "Коста Шахов" бр. 12, Скопје, кој ќе ги штити интересите на тужениот во постапката до правосилното завршување на спорот.

Со оглед на ова се повикува лицето Мијаку Демущ како тужен во постапката, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас да се јави во судот. Во спротивно, во постапката неговите интереси ќе ги заштитува поставениот посебен старател.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VIII.П. бр. 386/2001. (14808)

Пред овој суд се води постапка за надомест на штета по тужбата на тужителот АД за осигурување "Вардар" - Скопје, против тужената Трајкова Маја.

Бидејќи тужената Трајкова Маја се наоѓа во странство-Франција, со непозната адреса.

Се повикува тужената Трајкова Маја која се наоѓа во Франција со непозната адреса, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас лично или со поднесок да го извести судот за нејзиното живеелиште и адреса. Во спротивно судот ќе и постави привремен застапник од редот на адвокатите кој ќе ги штити нејзините интереси во постапката до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II.П. бр. 1643/1999. (14984)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор по тужба на тужителот Амети Имиџиле од с. М. Речица, против Шерифи Суат од Тетово, сега со непозната адреса, за повраќај на ствари.

Се повикува тужениот Суат Шерифи од Тетово, во рок од 30 дена да се јави во Основниот суд во Тетово, по тужбата на тужителката Амети Имиџиле од с. М. Речица, за повраќај на ствари.

Доколку во овој рок не се јави и не одреди свој полномошник, судот ќе му постави времен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 438/98. (14548)

Пред Основниот суд во Тетово е поведен бракоразводен спор по тужба на Ресмије Амети од Тетово, ул. "Штипска" бр. 48, времено престојува во Швајцарија против тужениот Иса Фазлији од Тетово, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Иса Фазлији од татко Меџет, со последно место на живеење во Тетово, а роден 1977 година во Куманово, сега со непозната адреса во странство, да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди полномошник. Во спротивно, преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 222/2001. (14549)

Пред Основниот суд во Тетово се води спор по тужба на тужителот Хајрулаи Сабри Хајрула од Тетово, против Цека Исни од Тетово, сега со непозната адреса, за сопственост.

Се повикува тужениот Цека Исни од Тетово, сега со непозната адреса во рок од 30 дена да се јави во судот, по тужбата на тужителот Хајрулаи Хајрула, за сопственост.

Доколку во овој рок не се јави и не одреди полномошник, судот ќе му постави времен старател по службена должност, преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 458/2002. (14839)

Пред Основниот суд во Тетово по тужба на тужителот Сеадини Сеадин од с. Желино, против тужената Карин Цхарлотте Клара, со непозната адреса во СР Германија се води постапка за развод на брак.

Се повикува тужената да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка до нејзиното окончување.

Во спротивно по протекот на 30 дена судот преку Центарот за социјални работи во Тетово, ќе им постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 465/2002. (14840)

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за развод на брак по тужба на тужителката Светлана Деврња од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 35/26, против тужениот Слободан Деврња со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Слободан Деврња во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас, да се јави во судот и достави своја сегашна точна адреса, овласти свој полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи ќе му обезбеди полномошник, кој ќе го застапува во постапката до нејзиното правосилно окончување.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 283/2002. (14983)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 776/2001 од 23.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009235?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за услуги ТРИДЕНТ ДОО Штип, ул. "Плачковички одред" бр. 11.

Упис на зголемување на основната главница за износ од 935.675 евра или 57.076.200,00 денари, со што основната главница изнесува 9.001.124 евра или 547.367.100,00 денари, со пристапувањето на содружникот Тетово Табак АД за производство и обработка на тутун-Тетово.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 776/2001. (9893)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 794/2001 од 31.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 03005417?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив на Трговското друштво за вработување на инвалидизирани лица за производство, трговија и услуги Авес ДООЕЛ Штип, ул. "Боро Милевски" бр. 10, Штип.

Досегашниот содружник Ристов Ристе истапува од друштвото. Неговиот основен влог од 5.400 дем го презема содружникот Трајче Бурев.

Се менува досегашниот назив: Друштво за производство, трговија и услуги Авес ДОО увоз-извоз Штип. Нов назив: Трговско друштво за вработување на инвалидизирани лица за производство, трговија и услуги Авес ДООЕЛ Штип.

Се врши зголемување на главницата со вложување на парични средства во износ од 2.168.000,00 денари или 35.540 евра. Вкупно основната главница на друштвото изнесува 2.502.800,00 денари или 40.940 евра од кои 5.400 евра основни средства и 35.540 евра парични средства.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 794/2001. (9894)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 765/2001 од 04.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 030012301-4-030-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице за зас-

тапување на Акционерското друштво за земјоделско производство и преработка Пуздерци од Пробиштип, ул. "Јордан Стојанов" бр. 18, Пробиштип.

Досегашниот претседател на Управниот одбор според Статутот, Јанчо Ефремов од Пробиштип се брише. Се запишува Венцо Нацев од Пробиштип-претседател на Управниот одбор според Статутот, без ограничување. Пречистен текст: Венцо Нацев од Пробиштип-претседател на Управниот одбор според Статутот без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 765/2001. (9895)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 354/2001 од 26.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 03004448?-4-03-000, ја запиша во трговскиот регистар измената на статут н.о. и ужа структура и дополнување на дејноста на Акционерското друштво за поделство 14 Септември Свети Николе, ул. "Ванчо Ангелов" бр. 22.

Измена на Статут, промена на структура на капитал, проширување-предмет на работење со следните дејности: 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.41, 01.42, 15.51, 15.71, 15.61, 15.81/1, 15.91, 15.93, 51.31, 51.34, 50.20, 51.66, 52.11, 52.62, 63.12, 70.20, 71.31, 74.60.

Разрешување на членови на Надзорен одбор: Душан Давитков, Делчо Јанев, Драганчо Петров, Викен Илиев, Антонио Иванов и именување на членови на Надзорен одбор: Благој Панев, Цвета Ѓоргиева, Панче Ефремов, Ванчо Иванов и Радослав Митев. Разрешување на членови на Управен одбор: Никола Панов, Ацо Трајков, Мимоза Пупулиева, Лазар Темелков и Петре Димов и именување на членови на Управен одбор: Никола Панов, Драганчо Петров, Игор Микев, Елена Камиловска и Филип Стојчев.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 354/2001. (9896)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 727/2001 од 11.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009222?-7-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Јавното претпријатие за комунални дејности Огражден п.о. Босилово.

За директор на Јавното претпријатие за комунални дејности Огражден п.о. Босилово се именува Колев Љупчо од Струмица, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 727/2001. (9897)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 626/2001 од 22.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 03007245?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за интелектуални услуги, странски јазици и култура АБЦ ДОО Струмица, ул. "Климент Охридски" бр. 84.

За управител на друштвото и застапник во надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања се запишува лицето Витанова Мара од Струмица, а се брише лицето Витанова Габриела. Пречистен текст: Витанова Мара-управител и застапник на друштвото без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 626/2001. (9898)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 12/2002 од 12.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-14302-0, ја запиша во судскиот регистар

промената на назив на Република Македонија Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје Јавна научна установа Институт за јужни земјоделски култури Струмица, ул. "Гоце Делчев" бб, Струмица.

Стар назив: Јавна научна установа Институт за јужни земјоделски култури Струмица, ул. "Гоце Делчев" бб, Струмица.

Нов назив: Република Македонија Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје Јавна научна установа Институт за јужни земјоделски култури Струмица, ул. "Гоце Делчев" бб, Струмица.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 12/2002. (9901)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 3/2002 од 11.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-67-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив и упис на директор на Основното училиште Видое Подгорец Струмица, ул. "1 Мај" бр. 34, Струмица.

Се менува називот на училиштето.

Стар назив: Основно училиште Моша Пијаде Струмица. Седиште: ул. "1 Мај" бр. 34, Струмица.

Нов назив: Основното училиште Видое Подгорец Струмица. Седиште: ул. "1 Мај" бр. 34, Струмица.

Скратен назив: ОУ Видое Подгорец Струмица.

Се врши упис на директор.

Се брише Никола Манчев-в.д. директор без ограничувања. Се запишува Никола Манчев-директор без ограничувања. Пречистен текст: Никола Манчев-директор без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 3/2002. (9902)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 77/2002 од 12.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03003703?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за економско-финансиски консалтинг Економ-58 ДОО увоз-извоз Струмица, ул. "М. Тито" бр. 75.

Друштвото за економско-финансиски консалтинг Економ-58 ДОО увоз-извоз Струмица врши промена на овластеното лице. Од управител и застапник во надворешниот промет се брише Драги Димовски, а се запишува Јаворка Димовска од Струмица, ул. "М. Тито" бр. 75, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 77/2002. (9903)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 125/2002 од 14.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03003552?-4-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на ЈУ-ГОТУТУН ПОБЕДА акционерско друштво за производство, откуп, обработка и промет со тутун и други производи ул. "ЈНА" бр. 1, Пехчево.

Упис на претседател на Управен одбор со тоа што се брише Миле Симовски, а се запишува Маноил Цевковски со ограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 125/2002. (9904)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 54/2002 од 14.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03008733?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето на содружник, пристапувањето на нов содружник и промената на управител на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица, производство и трговија Кинг ДООЕЛ експорт-импорт Штип, ул. "11 Октомври" бр. 44.

Од друштвото истапува Донеv Антонио, единствен содружник. Кон друштвото пристапува Калов Ванчо, единствен содружник кој го презема основниот влог во износ од 174.300,00 денари или 2.839 евра.

Се брише Донеv Антонио-управител на друштвото без ограничувања. Се запишува Калов Ванчо-управител на друштвото без ограничувања. Пречистениот текст гласи: кон друштвото пристапува Калов Ванчо, единствен содружник кој го презема основниот влог во износ од 174.300,00 денари или 2.839 евра. Калов Ванчо-управител на друштвото без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 54/2002. (9905)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 85/2002 од 14.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03006859?-3-12-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето и пристапувањето на содружник на Друштвото за градежништво, услуги и производство Базалт ДОО увоз-извоз Штип, ул. "Партизанска" бр. 56.

Упис на истапување на содружници во вкупен влог од 6.012.400,00 денари или 118.234 евра и пристапува Димитарче Максимов од Штип.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 85/2002. (9906)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 71/2002 од 29.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009042?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за трговија База ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. "Климент Охридски" бр. 53, Струмица.

Се брише Кировски Венко-управител со неограничени овластувања. Се запишува Петров Бранислав-управител со неограничени овластувања. Пречистен текст: Петров Бранислав-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 71/2002. (9907)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 81/2002 од 07.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03001468?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив и проширувањето на дејност на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за преработка на хартија, производство, трговија, услуги и транспорт Флутинг-Мак Василев ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш, ул. "Герас Цунев" бр. 35.

Се врши промена во називот на друштвото. Стар назив: Друштво за преработка на хартија Флутинг-Мак Василев ДООЕЛ Радовиш, ул. "Герас Цунев" бр. 35. Нов назив: Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за преработка на хартија, производство, трговија, услуги и транспорт Флутинг-Мак Василев ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш, ул. "Герас Цунев" бр. 35.

Се врши проширување на дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 51.13, 51.15, 51.19, 51.32, 51.33, 51.43, 51.45, 51.47, 52.27, 52.44/3, 52.44/4, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 74.84, 93.05.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 81/2002. (9908)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 83/2002 од 04.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009383?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за преработка на млеко и производство на сирење МИЛКО ОВЧЕ ПОЛЕ ДОО Св. Николе, ул. "Маршал Тито" бр. 75.

Се врши зголемување на основната главница на друштвото за износ од 310.000,00 денари или во противвредност изразена во евра износ од 5.090 евра, со што се зголемува капиталот на друштвото и основната главница на друштвото изнесува 8.090 евра или 496.000,00 денари.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 83/2002. (9909)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 97/2002 од 13.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03003408?-4-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на структурата на капиталот на Фармацевтска, козметичка и диететска индустрија АД Јака 80 Радовиш, ул. "Маршал Тито" бр. 2.

Промена на структурата на капиталот, со тоа што од Агенцијата за приватизација на РМ акциите во вкупен износ од 186.871 во вредност од 54.356.500,00 денари или 1.052.300 евра се пренесуваат на Демено Трејдинг Лимитед од Никозија-Кипар.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 97/2002. (9911)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 113/2002 од 12.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03004293?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето и пристапувањето на содружник на Друштвото за производство, промет и услуги Леонардо, Радмила Стоименова и др. ЈТД увоз-извоз с. Звезгор, Делчево.

Истапува содружникот Фердо Стоименов од с. Звезгор, Делчево, одговара лично и солидарно со сиот свој имот. Пристапува Милан Стаменковски од с. Звезгор, Делчево, како содружник кој одговара лично и солидарно со сиот свој имот. Основачкиот влог во износ од 100,00 денари новиот содружник го прифаќа без надоместок.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 113/2002. (9913)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 115/2002 од 12.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03003331?-1-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за трговија, услуги и производство Валедал увоз-извоз ЈТД Ленка Габерска и др. Струмица, ул. "Ѓорѓи Трајков" бр. 46.

Се брише Ленка Габерска од Струмица, ул. "Ѓорѓи Трајков" бр. 46, управител со неограничени овластувања. Се запишува Габерска Валентина од Струмица, ул. "Ѓорѓи Трајков" бр. 46, управител со неограничени овластувања.

Се брише Ленка Габерска од Струмица-застапник во надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања. Се запишува Валентина Габерска од Струмица-застапник во надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 115/2002. (9915)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 109/2002 од 15.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03008155?-3-06-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на содружник, управител и адреса на Друштвото за сообраќај, трговија и услуги Авто-Мак ДОО Штип, ул. "Јајце" бр. 93.

Се врши промена на лице овластено за застапување-управител. Се брише Павлов Влатко-управител со неограничени овластувања. Се запишува Влатко Доневски-управител со неограничени овластувања. Пречистен текст: Влатко Доневски-управител со неограничени овластувања.

Се врши пренос на удел и сопственост на удел со тоа што Кожинков Јордан го пренесува својот удел.

Се врши промена на адреса на ул. "Јајце" бр. 93, наместо ул. "Димитар Влахов" бр. 3.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 109/2002. (9918)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 106/2002 од 11.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009587?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив на Трговското друштво за вработување на инвалидизирани лица за трговија, производство и услуги НАТУРА ГРАНД ДОО Штип, ул. "Тошо Арсов" бб.

Промена на назив. Досегашен назив: Друштво за трговија, производство и услуги НАТУРА ГРАНД ДОО Штип. Нов назив: Трговско друштво за вработување на инвалидизирани лица за трговија, производство и услуги НАТУРА ГРАНД ДОО Штип.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 106/2002. (9919)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 157/1999 од 25.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 0300, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на нов основач и промената на основните влогови на Претпријатието за собирање и примарна преработка на отпадоци ДОО "Исток Суровина"-Виница извоз-увоз п.о. ул. "Крушевска Република" бб.

Се запишува пристапувањето на Иван Бановски од Виница, како нов основач на претпријатието и промена на основните влогови на основачите.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 157/1999. (9920)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 24/1999 од 08.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-1397-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице за застапување на Претпријатието за собирање и примарна преработка на отпадоци ДОО "Исток Суровина" извоз-увоз Виница, ул. "Крушевска Република" бб.

Се брише од трговскиот регистар на Основниот суд во Штип како директор и застапник на претпријатието Младен Ристов, а како директор и застапник на друштвото се запишува Иван Бановски, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 24/1999. (9921)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 114/2002 од 12.02.2002 година, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за производство, трговија, услуги и такси превоз ОРБИ-КОМПАНИ Орце ДООЕЛ експорт-импорт Делчево, ул. "В. С. Бато" бр. 26.

Се брише Горан Стојчевски-управител без ограничувања. Се запишува Лупчо Ромовски-управител без ограничувања. Пречистен текст: Лупчо Ромовски-управител без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 114/2002. (9922)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 116/2002 од 12.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03005776?-1-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Друштвото за производство, трговија и угостителство Мери Комерц јтд Предарска Марина и др. увоз-извоз с. Смојмирово, Берово.

Промена на лицето за застапување. Се бришат неограничените овластувања во внатрешниот и надворешниот промет на лицето Предарски Стојан, Берово. Се запишува Марина Предарска од с. Смојмирово, Берово, застапник со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 116/2002. (9924)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 88/2002 од 07.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03008847?-4-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за производство, угостителство и други услуги Угостителство и туризам АД Кочани, ул. "Маршал Тито" бб.

Промена на овластено лице. Се брише Круме Андонов-извршен директор со неограничено овластување во застапувањето. Се запишува Зора Јованова-извршен директор со неограничено овластување во застапувањето. Пречистен текст: Зора Јованова-извршен директор со неограничено овластување во застапувањето.

Промена на неизвршен директор. Се брише Зора Јованова-неизвршен директор. Се запишува Иван Горгиев-неизвршен директор.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 88/2002. (9925)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. ЗГФ бр. 36/2002 година од 23.5.2002 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Тетово под Рег. бр. 36/2002 година се запишува Здружението на жени на с. Непроштено „ВИЗИЈА“.

Работата и активностите на здружението е исполнување во целост на меѓународните конвенции и универзални декларации, за еднаквост, права и слобода без половова дискриминација, економски и социјален развој на жената, афирмирање и презентирање на традицијата, културата и живеење на жената и сл.

Седиштето на здружението е во с. Непроштено, а исто ќе делува на подрачјето на Република Македонија.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 36/2002. (14987)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 203/2002 од 16.05.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, транспорт и шпедиција на големо и мало ИНТЕР ШЕРОКОМЕРЦ Интер и други ДОО-Скопје, со седиште на ул. "Христијан Тодоровски Карпош" бр. 55-б и жиро сметка бр. 40100-601-391488 и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, транспорт и шпедиција на големо и мало ИНТЕР ШЕРОКОМЕРЦ Интер и други ДОО-Скопје, со седиште на ул. "Христијан Тодоровски Карпош" бр. 55-б и жиро сметка бр. 40100-601-391488 се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14966)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 67/2002 од 20.05.2002 година отвори стечајна постапка према Трговското друштво за производство, услуги, транспорт и трговија ДАВИДС 2000 увоз-извоз Прилеп

ДООЕЛ, со седиште на ул. "Димо Наредникот" бр. 61, запишан во регистарска влошка 010112034?-8-03-000 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-52326 Агенција за блокирани жиро сметки.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (14988)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 91/2002 од 15.05.2002 година отвори стечајна постапка према Трговецот поединец такси НАСЕ Горан Јован Насевски ТП Прилеп, со седиште во Прилеп на ул. "Димо Наредникот" бр. 52/8, запишан во регистарска влошка 010009713?-6-06-000 на Основниот суд во Битола, со дејност такси превоз-услуга, со жиро сметка 300020000072203 во Комерцијална банка АД-Скопје Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (14989)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 63/2002 од 20.05.2002 година отвори стечајна постапка према Земјоделската задруга АГРОНАПРЕДОК с. Дуње ПО, со седиште во с. Дуње, запишан во регистарска влошка 2-31 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-7496 Агенција за блокирани жиро сметки.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (14990)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 98/2002 од 16.05.2002 година отвори стечајна постапка према Јавното трговско друштво за производство, промет и услуги ТАЈРА увоз-извоз Цветаноски Жарко и др. ЈТД Прилеп, со седиште на ул. "Октомвриска" бр. 1а, запишан во регистарска влошка 01002521?-7-03-000 на Основниот суд во Битола, со шифра на дејност 51.12.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (14991)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 97/2002 од 22.04.2002 година отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие за производство, промет и услуги ЕЛЕН МАРИ увоз-извоз со ПО Прилеп, со седиште на ул. "Моша Пијаде" бр. 141, запишан во регистарска влошка 2-17802 на Основниот суд во Битола, со дејност трговија на мало со текстил и конфекција, со жиро сметка 41100-601-32980 во Агенција за блокирани жиро сметки.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (14992)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 77/2002 од 13.05.2002 година отвори стечајна постапка према Друштвото за производство, промет и услуги 2001 Ѓ КРИС комерц увоз-извоз ДОО с. Големо Коњари, со седиште во Големо Коњари, запишан во регистарска влошка 01012582?-3-03-000 на Основниот суд во Битола, со дејност производство на обувки, со жиро сметка 300020000138163 во Комерцијална банка АД Скопје Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради идна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (14993)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 88/2002 од 15.05.2002 година отвори стечајна постапка према Претпријатието за економски услуги и трговија увоз-извоз ЕКОНОМИКА Прилеп ПО, со седиште на ул. "Трајко Тарцан" бр. 47, запишан во регистарска влошка 1-12510 на Основниот суд во Битола, со дејност трговија на мало со текстил и конфекција.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (14994)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 99/2002 од 23.05.2002 година отвори стечајна постапка према Друштвото за производство, градежништво, промет и услуги Наумоска Виолета НАДЕЖ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на кеј "1-ви Мај" бр. 92, запишан во регистарска влошка 1-2203 на Основниот суд во Битола, со дејност поставување и поправка на градежни инсталации, со жиро сметка 41100-601-29161 Агенција за блокирани жиро сметки.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (14995)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 93/2002 од 14.05.2002 година отвори стечајна постапка према Мешовитото друштво за производство, промет и услуги Ордан Горгиевски и др. ЧЕСТАК увоз-извоз ДОО Прилеп, со седиште на ул. "Кузман Јосифоски" бр. 72, запишан во регистарска влошка 01009560?-3-03-000 на Основниот суд во Битола, со дејност трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалаци и тутун, со жиро сметка 41100-601-18652 Агенција за блокирани жиро сметки.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (14996)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 64/2002 од 15.05.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Тони Димитар Ристов ТП с. Иловица, општина Босилово, со жиро сметка 41300-601-62324 што се води при Агенцијата за блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (14997)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 56/2002 од 08.05.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ПТТ "ТО-ДЕМА" п.о. Радовиш, со жиро сметка 41310-601-42008 што се води при Агенцијата за блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (14998)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 52/2002 од 08.05.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ Ор-

бита-трејд ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка 2100502089101/84 што се води при Тутунска банка АД Скопје, Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (14999)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 2/2002 од 17.05.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Стојан Иљо Стојанов ТП од с. Добрејци, општина Струмица, со жиро сметка 300030000015506 што се води при Комерцијална банка Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (15000)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 1/2002 од 08.05.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ Игопром ДОО увоз-извоз Струмица, со жиро сметка 41300-601-35678 што се води при Агенцијата за блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (15001)

Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 40/2001 од 13.02.2002 година, над Производно-трговското и услужно претпријатие "САНИ-МАК ИМ-ПЕКС" ДОО експорт-импорт од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 214/2, со жиро сметка 41500-601-55653 и регистарска влошка 1-62111-0-0-0, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Тетово. (15002)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 17/2002 од 30.05.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за земјоделско производство, трговија и услуги ЗОЕ АСПАРАГУС ДОО експорт-импорт од с. Богородица-Гевгелија, со жиро сметка 41610-601-79979 која се води кај Агенцијата за блокирани сметки, број на регистарска влошка 02036392?-3-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, но истата да се спроведува заради немање имот од кој би се намириле трошоците на стечајната постапка, па отворената стечајна постапка над должникот ЗОЕ АСПАРАГУС ДОО од с. Богородица-Гевгелија веднаш се заклучува.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (15003)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Манојлоски Ќире од Гостивар, ул. "Ж. Брајковски" бр. 69, објавува дека со решение П. Трег. 2674/2002 од 29.04.2002 година од Основниот суд Скопје I - Скопје, отворена е ликвидација на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕЛИКАТЕС ТРЕИД ПЗдраве и Намик увоз-извоз ДОО Гостивар, со жиро сметка бр. 41510-601-54000 отворена кај Завод за платен промет - филијала Гостивар, и мигрирана кај Радо банка Скопје - филијала Гостивар со број 260-000504084167.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", а најдоцна 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (14985)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л. бр. 405/2001 година од 15.04.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "АНАСТАСИЈА Д" увоз-извоз - ДОО - Скопје, ул. "Киро Димишков" бр. 8-а, со жиро сметка 40100-601-316153.

За ликвидатор се определува лицето Панче Ефтимов од Скопје, со стан на ул. "Маршал Тито" бр. 56/1-9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14952)

Ликвидаторот Мирјана Димитријевска од Скопје, со стан на ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44 со тел: 171-599, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2030/02, објавува дека Друштвото БИБАН ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, со број на жиро сметка 210-0532880201-78 отворена при Тутунска банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (14956)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II.Л. бр. 118/02 година од 15.04.02 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за инженеринг, производство и промет "ЕКОТЕХНИКА" извоз-увоз ДОО од Скопје, ул. "Пушкинова" бр. 4/1-27 со жиро сметка 40100-601-144753.

За ликвидатор се определува лицето Ефтимовска Мирјана од Скопје, со стан на ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 25/5/9.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14961)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л. бр. 1/2002 година од 15.04.02 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "ПИПИН КО-

МЕРЦ“увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47/5-41, со жиро сметка 40100-601-115303.

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марковски од Скопје, со стан на ул. „11 Октомври“ бб, реон 9 и телефон 344-278.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15009)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л. бр. 3/2002 година од 15.04.02 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги на големо и мало „ЈУМАК“ увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 4/1-11, со жиро сметка 40120-601-243344.

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марковски од Скопје, со стан на ул. „11 Октомври“ бб.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15010)

Ликвидаторот Манојлоски Ќире од Гостивар, објавува дека со решението П. Трег. 2303/2002 од 09.04.2002 година, од Основниот суд Скопје I - Скопје, отворена е ликвидација на Друштвото за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги ТРУСТ Стојан ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар со жиро сметка бр. 41510-601-17020, отворена кај Заводот за платен промет-филијала Гостивар и мигрирана кај Радо Банка Скопје-филијала Гостивар со број 260-0004377591-56.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, а најдоцна 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (14796)

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тетово, ул. “Благоја Тоска“ бр. 222, телефон 044/332-025, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1605/02 и влошка бр. 8-02000625-000-01 од 18.03.2002 година, објавува дека АВТОПРОГРЕС ЈУГОМАК ДООЕЛ за промет и сервисирање на возила, увоз-извоз Скопје, бул. “Партизански Одреди“ бр. 131 е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (14797)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението П. Л. бр. 40/2002 од 7.03.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и промет на големо и мало “СРНА-КОМЕРЦ“ ЦО од Гостивар, ул. “Беличица“ бр. 47, со жиро сметка 41510-601-8612.

За ликвидатор се определува лицето Манојлевиќ Кире од Гостивар, ул. “Живко Брајковски“ бр. 69.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до ликви-

даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Л. бр. 40/2002. (14455)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 13/2001 од 19.02.2002 година, е отворена ликвидациона постапка на д. должникот Транспортно, услужно претпријатие “ЦИЛЕТ-РАНС“ увоз-извоз Скопје ЦО село Челопек-Тетово, со жиро сметка број 41500-601-42081.

За ликвидатор се определува лицето Симјановска Тања од Тетово, ул. “Благоја Тоска“ бр. 21.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I. Л. бр. 13/2002. (14551)

Ликвидаторот Павел Томашевски од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I Скопје, со решението П. Трег. бр. 2371/2002, објавува дека Друштвото за производство, трговија на големо и мало ДИЛАНД-ПРОКОМ увоз-извоз Дарко ДООЕЛ-Скопје, со број на жиро сметка 300000000864306, отворена при А. Д. Комерцијална Банка, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања, по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (14496)

Ликвидаторот Дејан Маринковиќ од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1323/01, објавува дека Друштвото АКРОС-КАРГО ДООЕЛ, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (14538)

Ликвидаторот Стефановски Драган од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр. 2481/2001 година, објавува дека Друштвото за туризам, угостителство, сообраќај и трговија увоз-извоз ЛИДОТУРС Драган ДООЕЛ Скопје и со број на жиро сметка 40100-601-138065, отворена при ЗПП филијала - Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (15031)

Се објавува отворена ликвидација на Друштвото со ограничена одговорност за производство и промет со кожа и волна “Стокопромет-Црна Река“ увоз-извоз Битола.

Се повикуваат доверителите своите побарувања да ги пријават на ликвидаторот во рок од 15 дена на адреса: ДОО “Стокопромет - Црна Река“ во ликвидација, ул. “Даме Груев“ бб, Битола.

Од ликвидаторот. (15038)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II Л.бр. 896/99, донесено од овој суд на 09.05.2002 година е завршена ликвидацијата над Претпријатието за угостителство и туризам надворешна и внатрешна трговија на големо и мало "МАК-ИТАЛ" ЦО Скопје со седиште во Градски трговски центар бб, и жиро сметка 40100-601-272726, и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15039)

Ликвидаторот Ирина Велкова Теодосиевска од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр. 1072/2002 година, објавува дека ДПТУ "ДЕВИТ МКД" ДООЕЛ Скопје увоз-извоз и со број на жиро сметка 300000000744705, отворена при Комерцијална банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (15047)

Ликвидаторот Снежана Шишковска од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр. 2118/02 година, објавува дека Друштвото за трговија на големо и мало и со број на жиро сметка 300000000730834, отворена при ЗПП филијала - Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (15075)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава интензивно лозје на К.П. 8118, дел 2, план 015, скица 015 во м.в. "Умата", кат. класа 5, со површина од 2 508 м² и интензивно лозје на К.П. 8119, план 015, скица 015, во м.в. "Умата" кат. класа 5, со површина од 2 179 м² или вкупна површина од 4 687 м², заведени во Имотен лист бр. 4343 за КО Кавадарци I вон, издаден од ДЗГР-одделение за премер и катастар Кавадарци, сопственост на Андоновски Здраве Ристо од Кавадарци, ул. "Козара" бр. 4, за вкупна купопродажна цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојановска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (14066)

Се продава недвижен имот-нива, класа 5, во м.в. ТЕ "Киша", К.П. 866/2 и К.П. 867/2, план 5, скица 1, класа 6, со вкупна површина од 1 247 м², КО Семениште, запишано во ПЛ бр. 246, сопственост на Каили Селадин, за цена од 300,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Доколку се заинтересирани, наведениот износ да го депонираат кај нотарот Ленка Мицајкова, ул. "Дрезденска" бр. 15, локал 10, општина Карпош, Скопје. (14129)

Се продава 12/108 и 8/108 идеален дел од недвижен имот-земјоделско земјиште, построено на К.П. бр. 1518, м.в. "Бутелски Лозја", култура нива, класа 4, со површина од 3 052 м², К.П. бр. 1557/2, м.в. "Калдрмче", култура овошна градина, класа 3, со површина од 1 545 м² и К.П. бр. 1558/2, м.в. "Орлов Брест", култура овошна градина, класа 3, со површина од 2 160 м², за КО Радишани, сопственост на Накова Добринка и Владимир Владамир, за цена од 260,00 денари за 1м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревик, општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (14133)

Се продава земјоделско земјиште во КО Велес, сопственост на Стојков Љубиша од Велес, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 8 и тоа култура нива, 5-та бонитетна класа, со површина од 401 м², на К.П. број 446/2, план 008, скица 008м.в. "Каменот" запишани во Имотен лист број 24103, КО Велес, за купопродажна цена од 30.000,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите, доколку се заинтересирани да достават писмени понуди, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување. (14149)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: овоштарник на К.П. 397 на м.в. "Долни Лозја", класа 2, со површина од 240 м², заведен во Поседовен лист бр. 303, за КО Дрмени, сопственост на продавачот Цветковска Борис Мирјана од с. Златари-Ресен, за цена од 10.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Мите Богоевски" бб, Ресен. (14150)

Се продава земјоделско земјиште-нива и пасишта на К.П. бр. 6 во м.в. "Градиште", 8 класа, површина од 4 000 м², К.П. бр. 23 во м.в. "Градиште", 7 класа, површина од 3 000 м², К.П. бр. 23 во м.в. "Градиште" 6 класа, површина од 300 м², К.П. бр. 26 во м.в. "Градиште", 8 класа, со површина од 54 000 м², К.П. бр. 36 во м.в. "Градиште", 6 класа, со површина од 7 400 м², К.П. бр. 36 во м.в. "Градиште", 8 класа, со површина од 10 000 м², заведени во Поседовен лист бр. 160 за КО Согле, сопственост на Јордан Илијевски од Скопје, за цена од 25.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марија Хаџи Петрушева, ул. "Солунска" бр. 3, Велес. (14151)

Се продава земјоделско земјиште во КО Чифлик, парцела број 267/3, во м.в. "Церовец", нива, со површина од 740 м², сопственост на Велков Љупчо од Демир Капија, ул. "Партизанска" бр. 114. Цена на продажбата 10.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (14152)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 2/6 идеален дел од шума на К.П. бр. 3356, план 010, скица 037, м.в. "Моклиште" класа 4, со вкупна површина од 489 м² и нива на К.П. бр. 3358, м.в. "Моклиште", класа 6, со вкупна површина од 3673 м², за цена од 20.000,00 денари, заведено во Имотен лист број 1554, КО Ваташа, сопственост на Киро и Методи Сапунџиеви од Кавадарци, ул. "Н. Херои" бр. 14.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите, доколку се заинтересирани да достават писмени понуди, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (14420)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. бр. 604/1, м.в. "Бегово Поле", класа 1, со површина од 1 422 м², нива на К.П. бр. 604/2, м.в. "Бегово Поле", класа 1, со површина од 1542 м² и лозје на К.П. бр. 607, м.в. "Бегово Поле", класа 1, со површина од 1 685 м² и лозје на К.П. бр. 608, м.в. "Бегово Поле", класа 1 со површина од 1544 м², за цена од 100.000, 00 денари, заведени во Имотен лист број 492, КО Дреново, сопственост на Саво Трајков од Кавадарци, ул. "Љубашка" бр. 23.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите, доколку се заинтересирани да достават писмени понуди, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (14421)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. бр. 5374, м.в. "Смаилица" класа 5, со површина од 2 575 м² и лозје на К.П. бр. 5376, м.в. "Смаилица" класа 3, со површина од 1 778 м², за цена од 70.000,00 денари, заведено во Имотен лист број 3388, КО Кавадарци 1 вон, сопственост на Драгица Ташовска од Кавадарци, ул. "Страшо Пинџур" број 63/3.

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (14422)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: цела К.П. бр. 2372/1-9-18, нива од 3 класа на м.в. "Тумба", со површина од 4 503 м² и цела К.П. бр. 2378-9-18, нива од 3

класа на м.в. "Тумба", со површина од 4 762 м², запишани во ПЛ бр. 759 за КО Градец, сопственост на Адеми Харун Ејуб од с. Градец, за купопродажна цена од 410.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (14424)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: цела К.П. бр. 52/2-8, нива од 5 класа на м.в. "Гладници", со површина од 2 550 м² и цела К.П. бр. 52/3-8, нива од 5 класа на м.в. "Гладници", со површина од 2 550 м², запишани во ПЛ бр. 419 за КО Галате, сопственост на Алили Алила Џемаил од с. Врпчиште за купопродажна цена од 110.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (14425)

Се продава земјоделско и тоа: нива на К.П. 430 на м.в. "Горни Ливади", класа 5, со површина од 1 609 м², заведени во Поседовен лист бр. 1017 за КО Горно Дупени, сопственост на Кукуловска Пара од Ресен, за цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Мите Богоевски" бб, Ресен. (14426)

Се продава земјоделско земјиште заведено во Поседовен лист број 1023 за КО Дебреште, број на парцела 1253, м.в. "Бара", нива класа 6, со површина од 812 м², парцела број 1253, м.в. "Бара", нива класа 5, со површина од 1 076 м² и парцела број 1 455, м.в. "Белуница", нива класа 7, со површина од 2 674 м², идеален дел од 1/2-една половина од недвижен имот, заведен во Имотен лист број 1025 за КО Дебреште, парцела број 4347, м.в. "Коджойца", нива класа 4, со површина од 3 302 м² и идеален дел од 1/4-една четвртина од недвижен имот заведен во Поседовен лист број 1024 за КО Дебреште, парцела број 4109, м.в. "Пирици", ливада, класа 5, со површина од 7 502 м², сопственост на Миноски Александар од село Росоман. Вкупната купопродажна цена изнесува 55.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на

РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. “Кузман Јосифовски“ број 8, Прилеп. (14458)

Бундовски Бојко од с. Мирковци, сопственик на 4/14 идеален дел од К.П. бр. 265, нива V класа во м.в. “Долни Рид“ со вкупна површина од 10 215 м², евидентирани во ПЛ бр. 340 за КО Визбегово, преку својот овластен застапник Борис Неделков од Скопје, ул. “Стрезово“ бр. 26-б, ги известува сосопствениците на оваа парцела дека го продава својот дел од наведената парцела, за вкупна цена од 300.000,00 денари.

Доколку некој од сосопствениците на наведената парцела согласно член 33 од Законот за сопственост и други сопствени права сака да го користи, предимственото право за купување, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да го исплати на понудувачот целиот износ во готово или целиот износ да го депонира кај Основниот суд Скопје II- Скопје или кај наведениот овластен застапник. Во спротивно, наведената недвижност ќе се продаде на друг купувач. (14423)

Се продава 75 м² од земјоделско земјиште со површина од 6 631 м², која лежи на К.П. број 210/1, план 5, скица 11, во КО Градманци, во м.в. “Река“, сопственост на Стојановски Александар, со живеалиште во Катланово, Скопје и тоа нива, класа 6 и овошна градина, класа 4, заведени во Поседовен лист бр. 20, за купопродажна цена од 4.500,00 денари.

Се повикуваат соседите чии земјишта граничат со земјиштата што се разменуваат, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Билјана Пецовска, бул. “Кузман Јосифовски Питу“ бб, локал 1 и 2 мезанин во општина Кисела Вода, Скопје, телефон 400-949, 400-950, 400-951. (14486)

Се продава земјоделско земјиште-нива, со површина од 1 010 м², класа 3, која лежи на К.П. број 696/1, план 4, скица 10, во КО Ржаничино, во м.в. “Тробишта“ и нива на истата парцела, класа 4, со површина од 1 328 м², односно вкупно 2 338 м², сопственост на Тодоровски Благоја, со живеалиште на ул. “Карл Хрон“ бр. 6, Скопје, Поседовен лист бр. 176, за купопродажна цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чии земјишта граничат со земјиштата што се разменуваат, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Билјана Пецовска, бул. “Кузман Јосифовски Питу“ бб, локал 1 и 2 мезанин во општина Кисела Вода, Скопје, телефон: 400-949, 400-950, 400-951. (14487)

Се продава земјоделско земјиште и тоа; култура нива, чија вкупна површина изнесува 8 344 м², на К.П. бр. 587, м.в. “Габабара“, класа 4, за КО Могила, сопственост на Поповски Николов Горѓи од с. Беранци, Битола. Наведената недвижност се продава за цена од 70.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со наведената недвижност, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на истата. Во спротивно, го губат правото на предимствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. “Иван Милутиновиќ“ бб, локал 9, Битола. (14540)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. 1172/4, нива од 2 класа, на м.в. “Сандарица“, со површина од 2 353 м², ПЛ бр. 673 за КО Неготино, сопственост на Бајрами Шефија Нури од с. Неготино, за купопродажна цена од 250.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на РМ“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. “Кеј Братство“ бр. 5-А. (14541)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 17/2-17, нива од 4 класа на м.в. “Долно Клуково“, со површина од 1 800 м², запишана во ПЛ бр. 114 за КО Топлица и 1/2 идеален дел од К.П. бр. 17/1-17, нива од 4 класа на м.в. “Долно Клуково“, со површина од 4 400 м², запишани во ПЛ бр. 166, за КО Топлица, сопственост на Ислами Шазивар Расим од с. Добридол, за купопродажна цена од 110.000,00.

Се повикуваат сите лица кои согласно член од Законот за земјоделско земјиште (“Службен весник на РМ“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. “Кеј Братство“ бр. 5-А. (14542)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 идеален дел од К.П. бр. 17/1-17, нива од 4 класа на м.в. “Долно Клуково“, со површина од 4 400 м², запишани во ПЛ бр. 166 за КО Топлица, сопственост на Меџити Шазивар Кенан од с. Добридол за купопродажна цена од 110.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член од Законот за земјоделско земјиште (“Службен весник на РМ“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. “Кеј Братство“ бр. 5-А. (14543)

Се продава 1/3 идеален дел од земјоделско земјиште-нива построена на К.П. бр. 274/3 на м.в. “Лак Бафија“, нива од 3-та класа, со површина од 1 455 м², во КО Чајле, сопственост на Синани Синан Емрула од с. Чајле, Гостивар, за цена од 250.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот “Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Браќа Гиновски" бр. 73, Гостивар. (14798)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП. бр. 24-7, нива од 4 класа на м.в. „Горно Рупиште“ во површина од 4000 м2 запишани во П.Л. бр. 261 за К.О. Галате сопственост на Сулејмани Халил Муса од с. Врапчиште за купопродажна цена од 110.000,00 (сто десет илјади денари).

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. „Keј Братство“ бр. 5-А. (14910)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП. бр. 4-17, нива од 4 класа на м.в. „Долно Клуково“ во површина од 2500 м2 запишани во П.Л. бр. 169 за К.О. Топлица сопственост на Селими Исмаил Кемал, од с. Топлица, за купопродажна цена од 110.000,00 (сто десет илјади денари).

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. „Keј Братство“ бр. 5-А. (14911)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП. бр. 12-13, нива од 4 класа во површина од 1750 м2 и нива од 5 класа во површина од 1750 и двете на м.в. „Горни Лак“ запишани во П.Л. бр. 426 за К.О. Галате сопственост на Димитриеви Маренко Борис од с. Галате за купопродажна цена од 110.000,00 (сто десет илјади денари).

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. „Keј Братство“ бр. 5-А. (14912)

Се продава земјоделско земјиште - нива, КП. бр. 31/2, површина од 1325 м2, место викано - „Сирките“ - и К.П. 574, површина од 1018 м2, место викано - „Сирките“ и двете заведени во И.Л. бр. 682 за КО Негорци, по цена од 50.000.00 денари, сопственост на наследниците на сопственичката Адиканова Владанка: Адиканов Томе, Крстева Јадранка и Михајлова Сузана.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Горѓи Николов, ул. „Димитар Влахов“ бр. 3, Гевгелија. (14986)

Се продава недвижен имот - нива 6-та класа, со вкупна површина од 1.603 м2, што се наоѓа на КП 9, м.в. „Под Крај“, КО Горно Соње, сопственост на Филиповска Вера и Николовска Јелена од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, доколку се заинтересирани да ја купат горепотпишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарцовска од Скопје, на ул. „Иван Козаров“ бр. 24 локал 23 (ДТЦ „Стара Рампа“). (15011)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1285054/99 издаден од СБР-Тетово на име Јусуф Мустафи, с. Лисец, Тетово. (15092)

Пасош бр. 1401050/00 издаден од СБР-Тетово на име Рустеми Адмир, с. Камене, Тетово. (15095)

Пасош бр. 0997577 издаден од СБР-Гевгелија на име Фазлија Небахат, ул. "М. Тито" бр. 79/5, Гевгелија. (15098)

Пасош бр. 1163246 на име Грујоски Иле, ул. "Трајко Тарзан" бр. 4/12, Прилеп. (15129)

Пасош бр. 1514195 издаден од УВР-Скопје на име Бериша Хајруш, ул. "Серава" бр. 97, Скопје. (15197)

Пасош бр. 1707967 издаден од УВР-Скопје на име Фадил Азизи, с. Батинци, Скопје. (15201)

Пасош бр. 1421262 издаден од УВР-Скопје на име Гишков Горан, ул. "А. Димниевски" бр. 17/3, Скопје. (15206)

Пасош бр. 554471/95 издаден од УВР-Скопје на име Станоевска Благица, ул. "3-та Македонска бригада" бр. 3/65, Скопје. (15229)

Пасош бр. 1042215/98 издаден од СБР-Тетово на име Мемети Асип, с. Г. Палчиште, Тетово. (15230)

Пасош бр. 1562107 на име Ахмети Љиндром, ул. "Ј. Ј. Свештарот" бр. 12, Кичево. (15234)

Пасош бр. 1468923 на име Калешков Дејанчо, ул. "М. Ацев" бр. 78, Радовиш. (15235)

Пасош бр. 1463667 на име Салиу Фекри, с. Неготино, Гостивар. (15238)

Пасош бр. 1362143/00 издаден од СБР-Куманово на име Зекири Бајрам, с. Липково, Куманово. (15243)

Пасош бр. 1000745 издаден од УВР-Тетово на име Таири Седат, с. Новаке, Тетово. (15246)

Пасош бр. 1415779 издаден од УВР-Скопје на име Мисими Селиме, ул. "Перо Тошев" бр. 18, Серава, Скопје. (15247)

Пасош бр. 1363695 издаден од УВР-Скопје на име Михајловски Ненад, ул. "Петар Манџуков" бр. 4-а, Скопје. (15251)

Пасош бр. 1099969 на име Шеху Љуљјета, ул. "ЈНА" бр. 57, Струга. (12255)

Пасош бр. 1065707 на име Лавдерим Јусуфи, с. Ко-рошишта, Струга. (15308)

Чекови од тековна сметка бр. 11957180 од бр. 000-7-005326556 до бр. 007005326574 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стојковска Лилјана, Скопје. (15174)

Чек од тековна сметка бр. 07096684 со бр. 0070004-854305 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Киркоски Илчо, Скопје. (15177)

Чекови од тековна сметка бр. 09872726 од бр. 0001-005702816 до бр. 0001005702820 и бр. 0001005702823 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Недељјина Трајанка, Скопје. (15179)

Чекови од тековна сметка бр. 3289731 од бр. 407-744 до бр. 407751 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Мемед Сејфулах Сузан, Скопје. (15160)

Чекови од тековна сметка бр. 0003136312 од бр. на чек 0008000754083, 0008000754084 и 0008000754085 издадени од Стопанска банка Ресен на име Апостоловска Римјана. (15172)

Чекови од тековна сметка бр. 12848180 од бр. 249724 до бр. 249731 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Целакоска Јорданова Весна, Скопје. (15172)

Чекови од тековна сметка бр. 1238256 од бр. 99000-82044 до бр. 9900082048 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Кузмановски Игор, Скопје. (15184)

Чекови од тековна сметка бр. 101287245 од бр. 425-8033 до бр. 4258038 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Кузмановски Игор, Скопје. (15185)

Чекови од тековна сметка бр. 14137101 од бр. 0009-005060936 до бр. 0009005060947 (12) чека издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јованов Ацо, Скопје. (15253)

Работна книшка на име Љама Имран, Скопје. (15088)

Работна книшка на име Антевски Михајло, Скопје. (15096)

Работна книшка на име Божинов Трајан, Радовиш. (15099)

Работна книшка на име Јовановска Снежана, Скопје. (15104)

Работна книшка на име Гелик Јовица, Битола. (15107)

Работна книшка на име Митовски Зоран, Крива Паланка. (15110)

Работна книшка на име Герасимовска Сузе, Крива Паланка. (15111)

Работна книшка на име Мемед Шукри, Штип. (15121)

Работна книшка на име Шајноски Митре, Струга. (15126)

Работна книшка на име Кормакоски Мухамед, Струга. (15127)

Работна книшка на име Рамадани Алберт, Гостивар. (15128)

Работна книшка на име Горановска Билјана, Скопје. (15134)

Работна книшка на име Радески Сашо, Прилеп. (15148)

Работна книшка на име Спасе Поповски, Скопје. (15150)

Работна книшка на име Кирил Поп Ѓорѓиев, Скопје. (15151)

Работна книшка на име Мубецел Ахмед, Скопје. (15152)

Работна книшка на име Наќески Тихомир, Скопје. (15164)

Работна книшка на име Чудиловски Геннадие, Скопје. (15173)

Работна книшка на име Андријана Сињурин Насева, Скопје. (15181)

Работна книшка на име Небуш Јашари, с. Студенчани, Скопје. (15188)

Работна книшка на име Милковски Зоран, Куманово. (15199)

Работна книшка на име Ефтимов Зоран, Берово. (15200)

Работна книшка на име Хазби Ајрула, с. Љуботен, Скопје. (15202)

Работна книшка на име Стаменковски Игорчо, Делчево. (15210)

Работна книшка на име Ратка Миленковска, Скопје. (15213)

Работна книшка на име Илиевски Зоран, Скопје. (15220)

Работна книшка на име Никола Булески, Охрид. (15226)

Работна книшка на име Мицоски Мице, Гостивар. (15227)

Работна книшка на име Беким Узаири, с. Шипко-вица, Тетово. (15228)

Работна книшка на име Сајковска Кириџиевска Елизабета, Скопје. (15233)

Работна книшка на име Кушевска Емилија, Скопје. (15244)

Воена книшка на име Костоски Живко, Тетово. (15140)

Свидетелство за 2 година издадено од гимназијата "Зеф Љуш Марку" Скопје на име Аријета Алити, Скопје. (15083)

Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од ЕПУ "Васил Антевски Дрен" Скопје на име Билбилоска Каролина, Скопје. (15086)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Даме Груев" Скопје на име Љама Имран, Скопје. (15089)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Јане Сандански"-Скопје на име Зекири Реџеми, Скопје. (15090)

Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата "Зеф Љуш Марку" Скопје на име Мирјета Шабани, Скопје. (15093)

Свидетелство за 8-мо одделение на име Стоилковски Љубиша, Куманово. (15106)

Свидетелство за основно образование на име Мухамед Кормакоски, Струга. (15108)

Свидетелство за 3-та година на име Воја Маџовски, Крива Паланка. (15109)

Свидетелство за 2-ра година гимназија на име Фети Јашари, Куманово. (15113)

Свидетелство за 3-та година издадено од гимназијата "Г. Делчев"-Куманово на име Колевска Елена, Куманово. (15114)

Свидетелство на име Манова Лена, Кочани. (15117)

Свидетелство за 8-мо одделение на име Златковски Ангелчо, Мак. Каменица. (15120)

Свидетелство на име Димитриоска Македонка, Прилеп. (15123)

Свидетелство за 6-то одделение на име Трајкоски Рубин, Прилеп. (15135)

Свидетелство за 4-ти степен издадено од "Орде Чопела" на име Тихомир Маркоски, Прилеп. (15137)

Свидетелство за 8-мо одделение на име Османи Ибадет, Тетово. (15139)

Свидетелство за 2-ра година на име Шакири Ферид, Тетово. (15143)

Свидетелство на име Хамити Амет, Тетово. (15144)

Свидетелство за 1-ва година издадено од гимназијата "Цветан Димов" на име Емсаљ Сејдиовска, Скопје. (15175)

Свидетелство за 5-то одделение издадено од ОУ "Владо Тасевски"-Скопје на име Панчевска Катерина, Скопје. (15182)

Свидетелство на име Самии Минир, Тетово. (15190)

Свидетелство на име Салимовска Дахлија, Крива Паланка. (15192)

Свидетелство на име Имери Рафет, Куманово. (15194)

Свидетелство на име Салим Зекири, Куманово. (15198)

Свидетелство за 6-то одделение на име Биљарски Илија, Берово. (15208)

Свидетелство за 8-мо одделение на име Стајковски Илија, Берово. (15209)

Свидетелство на име Атанасов Јоцо, Кочани. (15212)

Свидетелство на име Соколов Оливер, Кочани. (15214)

Свидетелство на име Ивановски Горги, Св. Николе. (15215)

Свидетелство за 8-мо одделение на име Гогов Мице, Штип. (15216)

Свидетелство за 8-мо одделение на име Исмаилова Селвер, Штип. (15217)

Свидетелство за 1-ва година на име Митев Кире, Штип. (15219)

Свидетелство за 1-ва година на име Асанов Едвинт, Штип. (15221)

Свидетелство на име Марјанчо Коцев, Велес. (15222)

Свидетелство на име Алцевски Ердинџ, Ресен. (15225)

Свидетелство издадено од ЦООВ "13 Ноември" Скопје на име Атанасоски Цветан, Скопје. (15231)

Свидетелства за 2 и 3 година издадени од гимназијата "Никола Карев"-Скопје на име Синадиновска Мара, Скопје. (15232)

Свидетелство на име Горгиевски Млаѓан, Крива Паланка. (15240)

Свидетелство за 2-ра година издадено од гимназијата "Мирче Ацев" на име Рибеска Соња, Прилеп. (15241)

Ученичка книшка на име Зелбије Целили, Тетово. (15101)

Ученичка книшка на име Богатиновски Александар, Куманово. (15112)

Ученичка книшка на име Сељами Шакири, Куманово. (15195)

Диплома издадена од ССС "Ристе Ристески Ричко" на име Стеваноски Игорче, Прилеп. (15122)

Диплома на име Фатос Зибџа, Струга. (15124)

Диплома за медицинска сестра на име Гулизар Небиџе, Тетово. (15138)

Диплома издадена од УСО "Коце Мрталец"-Скопје на име Младеновски Тихомир, с. Добрејци, Струмица. (15178)

Диплома на име Митевски Горан, Куманово. (15196)

Диплома на име Сузана Михајлова, Винаца. (15211)

Возачка дозвола на име Незафет Фазлија, ул. "Струшка" бр. 27, Тетово. (15242)

Лична карта на име Ганија Самир, Тетово. (15141)

Лична карта на име Ѓулнехар Бајрами, Тетово. (15146)

Лична карта на име Илиевски Стефан, Крива Паланка. (15191)

Здравствена книшка на име Фикрет Билаловиќ, Велес. (15223)

Здравствена книшка на име Мирев Јованче, Велес. (15224)

Даночна картичка бр. 5030996115164 издадена од Управа за приходи Скопје на име адвокат Алачка Буковска Весна, Скопје. (15149)

Даночна картичка бр. 4834337943 издадена од Управа за приходи Скопје на име СТД "Верче", Скопје. (15163)

Даночна картичка бр. 4030993159337 издадена од Управа за приходи-Скопје на име "Алпен" ЦО, Скопје. (15183)

Даночна картичка бр. 403099366792 издадена од Управа за приходи-Скопје на име Интер Инвест, Скопје. (15204)

Даночна картичка издадена од Управа за приходи на име "КАМЕЛ" ДООЕЛ, Струмица. (15236)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 19 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-64/116 (по трет пат)

I. Предмет на набавка:

Гориво за моторни возила, по вид и количина наведени во Прилог бр. 1 на овој Повик.

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни правни и физички лица регистрирани за дејности во согласност со предметот на набавката, а ќе се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки, со јавно отворање на понудите.

Прилогот бр. 1 може да се подигне во Министерството за одбрана на РМ, на ул. „Орце Николов“ бб Скопје, соба 706, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот.

II. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот,
2. Цени, поединечни за наведените средства, франко купувач, без пресметана царина, акциза, со посебно искажан ДДВ,

3. Квалитет на средства според техничките карактеристики на производителот, а согласно стандардите во Р Македонија и меѓународните стандарди за наведениите видови на средства од Прилог бр. 1 на овој Повик (сертификати за квалитет од надлежна институција за контрола на квалитетот на производителот),

4. Начин и услови на плаќање,

5. Рок на снабдување на крајните корисници на територија на РМ, од пријавување на потребите (побарување) до испорачување на средствата,

6. Рок на употреба и

7. Рок на важност на понудата.

III. Со понудата потребно е да се достави документација согласно член 24, 25 и 26 од Законот за јавни набавки (оригинал или заверена копија од нотар) и тоа:

- доказ за техничка способност на понудувачот (расположиви технички и стручни капацитети и опрема потребни за реализирање на набавката, список на главни испораки во досегашниот период),

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација и

- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци освен документите од алинеја втора.

IV. Критериуми за избор на најповолен понудувач се утврдува согласно член 27, став 1, алинеја втора од Законот за јавни набавки и тоа: техничка способност на понудувачот и квалитет на средствата 50 бода, цена 40 бода, начин на плаќање 5 бода и рок на испорака 5 бода.

V. Доставување на понудата

1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16/3-64/116, во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот и придружната документација од глава III треба да бидат уредно доставени согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, на адреса Министерство за одбрана на РМ, ул. „Орце Николов“ бб, преку пошта, со предавање во архива на набавувачот или со предавање на комисијата на лице место на јавното отворање.

2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

3. Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите потребно е на Комисијата за јавни набавки да достават писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

4. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објавувањето во дневниот печат и „Службен весник на РМ“, а јавното отворање на понудите, во присуство на понудувачите ќе се одржи на ден 20.06.2002 година во 11,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на РМ, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје.

5. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, кои не ги содржат бараните податоци и документација од овој Повик, се сметаат за нецелосни и нема да се земат за разгледување.

6. Дополнителни појаснувања можете да добиете на телефон 091/28 21 70.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 26/2002

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката

Нумератори (штембили) за пасошка контрола - 600 парчиња.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002).

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.

4. Рок на испорака.

5. Гаранција за квалитет.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Придружната документација која понудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 2/2002), задолжително треба да ја приложи:

1. Извод од регистрација на дејноста.

2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност.

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- квалитет	40 поени,
- цена	30 поени,
- начин на плаќање	15 поени,
- рок на испорака	15 поени.

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рокот на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

- Рок на важност на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 25.06.2002 година во 10,00 часот, кога ќе се отворат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Заедно со понудата понудувачите да достават примерок од предметот на набавката заедно со технички карактеристики на истиот.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 став 1 и член 35 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002 - пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии, објавува

**ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 6/02
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО
УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ
(ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ
ЗА НАБАВКА НА СИСТЕМСКО РЕШЕНИЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА БУЏЕТИРАЊЕ И ТРЕЗОРСКО РАБОТЕЊЕ (СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИ ФИНАНСИИ)**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на ограничениот повик е Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање документација за претходно утврдување на подобност (претквалификација) на понудувачите како можни носители на набавка, испорака и монтажа на:

- Системско решение за унапредување на процесот на буџетирање и трезорско работење (систем за управување со јавни финансии).

1.3. На ограничениот повик има право да достави пријава секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејност која е предмет на набавка.

1.4. Право да достават пријава имаат и група на понудувачи кои склучиле договор за деловно техничка соработка, но во тој случај секој од понудувачите е должен да ја достави потребната документација која задолжително треба да се приложи кон пријавата, а која е таксативно наведена во точката 3 на овој оглас.

Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

2.1. Министерството за финансии на РМ има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметната набавка.

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се побара понуда за извршување на набавката: Системско решение за унапредување на процесот на буџетирање и трезорско работење (систем за управување со јавни финансии).

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПРИЈАВАТА

Заинтересираните понудувачи потребно е да достават документација согласно член 38 од Законот за јавни набавки, за:

3.1. Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон, факс);

3.2. Техничко-технолошки бонитет;
- расположлива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;
- менаџерска способност,
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката.

3.3. Економско-финансиски бонитет издаден од Централниот регистар согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и Правилникот за дополнување на Правилникот за содржината на документот за бонитет "Службен весник на РМ" бр. 55/98);

-Документот за бонитет на странското правно и физичко лице, треба да биде доставен согласно со член 24 став 3 од Законот за јавни набавки.

3.4. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд), не постара од шест месеци од денот на издавањето.

3.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција - Уверение од надлежен Основен суд - оддел за прекршоци), не постар од шест месеци од денот на издавањето.

3.6. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од шест месеци.

3.7. Извод од судска регистрација на дејноста (комплет во влошката 3 од Изводот и истовремено дејноста за производство и/или промет на големо и мало на информатичка опрема да биде заокружена).

3.8. Список на главни испораки на информатичка опрема, односно, на информатички системи во последните 3 (три) години со називи на примачите.

3.9. Список на вклучени технички лица (име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивна стручност за конфигурирање, инсталација, монтажа и одржување на понудената опрема (дипломи, сертификати и сл.).

3.10. Доказ (сертификати или добиени атести од домашни и меѓународни институти) дека целокупната понудена опрема е во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

3.11. Понудувачот задолжително треба да достави примерок од овластувањето на производителот за опремата која ја нуди и заверен судски превод на македонски јазик од истото.

Целокупната потребна документација наведена во точката 3 треба да биде доставена на македонски јазик.

Сите барани документи наведени во точката 3 треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар.

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

4.1. Рокот за доставување на документацијата изнесува 10 дена од денот на објавувањето на огласот на ограничениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе пристигнат во архивата на Министерството за финансии по истекот на крајниот рок и кои нема да бидат изработени според барањата на овој повик како и оние кои ќе бидат несоодветно комплетираны ќе бидат исклучени од понатамошна постапка.

4.3. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај", како и бројот на овој ограничен повик. Ковертите не треба да содржат никакви ознаки со кои би можеле да се идентификуваат понудувачите.

4.4. Документацијата и другите податоци, во согласност со член 55 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса на ул. "Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15:30 часот секој работен ден).

4.5. Подетален опис на предметот на набавката заинтересираните понудувачи ќе можат да добијат на Web сајтот на Министерството за финансии WWW.FINANCE.GOV.MK.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на општина Илинден, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ

I. Општи одредби

1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01/2002 е општина Илинден од н. Илинден, ул. "Гоце Делчев" ББ.

2. Предмет на набавката е доставување на понуда за изведување на градежно асфалтерски работи на локални патишта и улици во општина Илинден и тоа:

- Тампонирање и асфалтирање на улици во с. Мралино во должина од 600 м.

- Тампонирање и асфалтирање на улици во с. Текија во должина од 220 м.

- Тампонирање и асфалтирање на улици во с. Бучинци во должина од 150 м.

- Тампонирање и асфалтирање на улица "518" и ул. "526" во с. Марино во должина од 640 м.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

II. Тендерска документација

1. Тендерската документација со која располага набавувачот се однесува за изведба на градежно-асфалтерски работи на улиците во наведените населени места.

2. Тендерската документација заинтересираните може да ја подигнат во просториите на општина Илинден секој работен ден од 7:30 до 15 часот.

3. Содржина на понудата

Понудата треба да содржи:

- име, адреса и седиште на понудувачот,

- обем и количина на набавката,

- цена на секоја позиција од набавката посебно како и вкупната цена на набавката во денари со сите давачки,

- начин на плаќање,

- гарантен рок,

- рок за извршување на работите,

- фактор на непредвидени работи.

Рок на важност на понудите е 30 дена од денот на отворањето.

4. Придружна документација

Доказ за финансиската способност на понудувачот (документ за бонитет) согласно член 22 од Законот за јавни набавки, доказ дека фирмата не е во стечај или ликвидација и доказ дека нема забрана за вршење на дејноста.

Доказ за техничка способност согласно член 23 од Законот за јавни набавки.

5. Критериум за избор на најповолен понудувач

- начин и услови на плаќање,

- цена,

- рок на изведување на работите,

- гарантен рок,

- бонитет.

6. Доставување на понудата

1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки и таа се доставува во еден оригинален примерок, што треба да биде потпишан од страна на одговорно лице на понудувачот.

2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик, согласно Законот за јавни набавки.

3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7. Рокови

7.1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објавувањето на отворениот повик.

7.2. Отворањето на понудите ќе се изврши во просториите на општина Илинден.

7.3. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние понуди кои не се доставени во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98) ЈЗО Медицински центар - Кочани, објавува

БАРАЊЕ ЗА ЈАВНА НАБАВКА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 1

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател е ЈЗО Медицински центар - Кочани.

1.2. Предмет на набавката е адаптација и реконструкција на постоечката топловодна котларница при Медицинскиот центар Кочани.

1.3. Видот на работата и елементите кои се набавуваат се дадени во тендерската документација-технички опис и предмерот.

1.4. Рок за изведување на сите предвидени работи е максимум 30 дена од денот на воведувањето на работа.

1.5. Единечните цени понудувачите ќе ги искажат во денари по единица мерка.

1.6. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички лица кои се регистрирани за оваа дејност.

1.7. Понудата не е делива.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација може да се подигне во просториите на ЈЗО Медицински центар Кочани во архивата секој работен ден од 08 до 10 часот во времетраењето на јавниот повик без надоместок.

2.2. Доставените понуди на оние понудувачи на кој понудата ќе им биде во согласност со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки ќе бидат разгледувани, а сите останати ќе бидат отфрлени.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Цени за секоја позиција за спецификацијата и вкупна цена на понудата во денари (директно внесени во земената тендерска документација).

3.3. Начин и услови на плаќањето.

3.4. Рок за целосно извршување на работите и ставање во функција.

3.5. Изјава за евентуално ангажирање на подизведувачи.

3.6. Гаранција за квалитетот на изведбата и функционалноста на изведеното.

3.7. Рок на важност на понудата.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи документација согласно Законот за јавни набавки и тоа:

- Извод од регистрација на дејноста;
- Документ за бонитетот (копија заверена од нотар);
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- Список на извршени работи од ваков вид во последните 3 години;
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|------------------------------|----------|
| - цена на набавката | 60 бода, |
| - начин на плаќање | 20 бода, |
| - рок на изведба на работите | 20 бода. |

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно одредбите од Законот за јавни набавки во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Понудата во затворено плико се доставува преку архива или преку пошта на адреса на ЈЗО Медицински центар Кочани со назнака во горниот лев агол понуда не отворај Јавна набавка бр. 1, пликот не смее да биде со ништо обележано со што ќе се констатира идентитетот на понудувачот.

Во ова плико се ставаат други два плика и тоа: првото со назнака "Документација", кое во себе ја содржи документацијата согласно Законот за јавни набавки и второто со назнака "Понуда" кое во себе ја содржи тендерската документација со други пратечки елементи.

7. РОКОВИ

7.1. Прибирање на понудите трае 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето во јавните гласила.

7.2. Барањето за прибирање на понуди ќе се објави во дневните весници "Службен весник на Република Македонија" и "Македонија денес". Рокот за прибирање на понуди тече од датумот на последната објава во средствата за јавно информирање.

7.3. Отворањето на понудите ќе се изврши без присуство на претставници од понудувачите.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и член 35 од Законот за јавни набавки - пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Фондот за магистрални и регионални патишта, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 07-1/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ- КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧИ (БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач :
Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје,
ул. "Даме Груев" бр. 14.
- 1.2. Предмет на набавката

Прибирање на документација за претходно утврдување на подобност претквалификација на понудувачи како можни носители на: Изведување на видео-надзорен систем за наплатни рампи и диспечерски мониторинг центар на Автопатот Е-65, делница Скопје-Тетово-Гостивар, со оптичко или релејно поврзување.

1.3. Спецификацијата ќе биде дадена во тендерската документација која ќе биде доставена на понудувачите кои ќе бидат избрани во постапката за претквалификација.

1.4. Изборот-претквалификација на понудувачите ќе се изврши врз основа на:

- Економско-финансиски бонитет;
- Техничко-технолошки бонитет;
- Расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;
- Менаџерска способност;
- Искуство и стручен кадар.

1.5. Задолжителна придружна документација:

- Извод од регистрација на дејноста;
- Документ за бонитет издаден од Централниот регистар (оригинал или заверена копија од нотар);
- Потврда од суд дека кон понудувачот не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- Потврда од надлежен суд дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност;
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци, а се доставува во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

1.6. Краен рок за прием на понудите е 10 (десет) дена од објавувањето во огласот.

2. НАЧИН И РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

2.1. Понудувачите треба да ги приложат документите кои се приложуваат кон пријавата од точките 1.4. и 1.5. на овој повик.

2.2. Понудите да се достават преку пошта на адреса: Фонд за магистрални и регионални патишта на РМ, ул. "Даме Груев" бр. 14, 1000 Скопје или да се предадат во архивата на Фондот (најдоцна до 15 часот секој работен ден), не подоцна од предвидениот рок за предавање на понудите.

2.3. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај", како и бројот на јавниот повик.

2.4. Пликот не треба да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

3.1. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок, нема да бидат разгледувани.

3.2. Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во Акционерско Друштво "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-/2002

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01/2002 е АД "Електростопанство на Македонија" - Подружница "Електродистрибуција" Гостивар, со седиште на ул. "Гоце Делчев" бр. 45.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за изведба на градежни и електромонтажни работи за изградба на електроенергетски објекти во с. Неготино - Полошко.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик во согласност со Законот за јавни набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и евентуалните подизведувачи.

2.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени на секоја позиција од обемот на набавката, како и вкупната цена на целата набавка изразена во евра, со посебно искажан ДДВ.

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање, само еден недвосмислено дефиниран начин на плаќање.

2.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количества на набавката.

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката (член 21 од Законот за јавни набавки).

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на набавката - услугата.

2.7. Понудата треба да има рок на важност.

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

3.1. Извод од регистрација на дејноста.

3.2. Документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, во согласност со член 24 од Законот за јавни набавки.

3.3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност.

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.6. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ.

3.7. Понудувачот треба да достави референтна листа на работи од ваков тип и доказ за техничката способност на понудувачот и евентуални подизведувачи.

3.8. Целокупната документација треба да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

3.9. Странски правни или физички лица треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години.

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Документацијата со која располага набавувачот е предмер пресметка со јасно искажани позиции од предметот на понудата. Истата се става на увид на заинтересираните понудувачи и може да се подигне во просториите на Подружница "Електродистрибуција" Гостивар, ул. "Гоце Делчев" бр. 45. Телефон за контакт 042-217-180 локал 126.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|-----------------------------|-----|
| 5.1. Цена на чинење..... | 40, |
| 5.2 Квалитет..... | 30, |
| 5.3. Рок на изведување..... | 20, |
| 5.4. Начин на плаќање..... | 10. |

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди можат да ги доставуваат на следната адреса: Подружница "Електродистрибуција" Гостивар, ул. "Гоце Делчев" бр. 45. Комисија за јавни набавки, Отворен повик бр. 01/2002.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 24.06.2002 година во 12 часот, во просториите на подружницата, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени во согласност со отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупна документација која се бара во овој повик, нема да се разгледуваат.

7.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-108/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 400 kV НАПОНСКИ МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-108/2002 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на 6 (шест) 400 kV напонски мерни трансформатори за потребите на Подружница Ел. Пренос во се според тендер документација.

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на АД "ЕСМ", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат, соба број 1, секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 200000002447884 АД "ЕСМ" Скопје (даночен број 4030989128346 депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото, понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

2.3. Понудата треба да ги содржи единечна и фиксна вкупна цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката е од странство) на паритет (нагласено во понудата) ДДП Скопје, со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена во МКД.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот курс на девизната берза.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

2.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

2.7. Понудата треба да има рок на важност.

2.8. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што истите треба да се во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

2.9. Понудите од странските понудувачи со пропратната документација освен техничката треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните три години.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци, освен ревизорскиот извештај.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки)

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 4.1. Цена | - 40 поени, |
| 4.2. Квалитет | - 30 поени, |
| 4.3. Начин на плаќање | - 20 поени, |
| 4.4. Рок на испорака | - 10 поени. |

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса АД "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 21.06.2002 година во 11 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-

ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврден рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик и оние кои нема да ги пополнат прегледите кои се дадени како тендер документација, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Единицата за раководење со проектот - Програма Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 20/14/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

1. Општи одредби

1.1. Набавувач: Единица за раководење со проектот - Програма Социјална инфраструктура во Македонија, Скопје.

1.2. Предмет на набавката: Избор на понуда за изведба на проектот: Реконструкција на тротоарите на улиците „Мице Козар“ и Кеј „1-ви Мај“ во Прилеп, во вкупна површина од 5.133 м² (2.154 м² + 2.979 м²).

2. Обем на работите

Обемот и квалитетот на работите е даден во лицитационите документи кои заинтересираните понудувачи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата за раководење со проектот, на адреса ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 600,00 денари неповратни средства во готово.

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите.

3. Содржина на понудата

3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања приложени во лицитационите документи, на соодветни места за пополнување.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во лицитационите документи за реализација на проектот.

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единечни цени за секоја позиција од приложениот Предмер и вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ.

4. Задолжителна придружна документација (прилог кон понудата)

- | |
|--|
| 4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. |
| 4.2. Економско-финансиски бонитет од Централниот регистар, оригинал или копие заверено кај нотар. |
| 4.3. Техничко-технолошки бонитет. |
| 4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација. |
| 4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција). |

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 5.1. Цена | 40 поени, |
| 5.2. Ефикасност | 20 поени, |
| 5.3. Рок за изведување на работите | 10 поени, |
| 5.4. Техничка и кадровска опременост | 10 поени, |
| 5.5. Начин на плаќање | 10 поени, |
| 5.6. Референц листа | 5 поени, |
| 5.7. Опис на методологијата | 5 поени. |

6. Рок и начин на доставување на понудите

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството за понудувачите.

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот: „Единица за раководење со проектот - Програма Социјална инфраструктура во Македонија“, ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 14А, 1000 Скопје.

6.3. Краен рок за прием на понудите е 19 јуни 2002 година, до 12.30 часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на понудувачите.

7. Завршни одредби

7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 19 јуни 2002 год. во просториите на Единицата за раководење со проектот, на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 12.30 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Единицата за раководење со проектите.

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавно отворање.

7.4. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Единицата за раководење со проектот, секој работен ден од 09.00 до 14.30 часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415.

Комисија за јавни набавки

Единицата за раководење со проектот - Програма Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 21/15/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

1. Општи одредби

1.1. Набавувач: Единица за раководење со проектот - Програма Социјална инфраструктура во Македонија, Скопје.

1.2. Предмет на набавката: Избор на понуда за изведба на проектот: Реконструкција на дел од оштетените и неуредени тротоари на Кеј „9 Септември“ во Прилеп, во вкупна површина од 4.186 м².

2. Обем на работите

Обемот и квалитетот на работите е даден во лицитационите документи кои заинтересираните понудувачи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата за раководење со проектот, на адреса ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 600,00 денари неповратни средства во готово.

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите.

3. Содржина на понудата

3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања приложени во лицитационите документи, на соодветни места за пополнување.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во лицитационите документи за реализација на проектот.

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единечни цени за секоја позиција од приложениот Предмер и вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ.

4. Задолжителна придружна документација (прилог кон понудата)

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот.

4.2. Економско-финансиски бонитет од Централниот регистар, оригинал или копие заверено кај нотар.

4.3. Техничко-технолошки бонитет.

4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација.

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција).

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач

5.1. Цена 40 поени,

5.2. Ефикасност 20 поени,

5.3. Рок за изведување на работите 10 поени,

5.4. Техничка и кадровска опременост 10 поени,

5.5. Начин на плаќање 10 поени,

5.6. Референц листа 5 поени,

5.7. Опис на методологијата 5 поени.

6. Рок и начин на доставување на понудите

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството за понудувачите.

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот: „Единица за раководење со проектот - Програма Социјална инфраструктура во Македонија“, ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 14А, 1000 Скопје.

6.3. Краен рок за прием на понудите е 19 јуни 2002 година, до 12.30 часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на понудувачите.

7. Завршни одредби

7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 19 јуни 2002 год. во просториите на Единицата за раководење со проектот, на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13.30 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Единицата за раководење со проектите.

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавно отворање.

7.4. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Единицата за раководење со проектот, секој работен ден од 09.00 до 14.30 часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки при ЈП Комунална хигиена-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 03-3256 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

I. Предмет на јавното барање: набавка на лични заштитни средства кои треба да се набават sukcesивно за тековната 2002 година.

Бараните производи да бидат во количина и квалитет, дадени во списокот-спецификација, кој може да се подигне во деловните простории на ЈП Комунална хи-

гиена-Скопје, ул. “Лазар Личеновски“ барака 6 (под Кале), во секој работен ден од 11,00 до 13,00 часот.

Набавката е делива.

Испораката на бараните производи (лични заштитни средства) се набавува (франко купувач) sukcesивно во текот на 2002 година по динамика на купувачот.

Со понудата да се достават мостри-примероци од понудените заштитни средства во рок од 2 дена, од денот на јавното отворање на понудите, на адреса. ул. “126“ бр. 40 (Дуканџик) до Комисијата.

II. Во понудата да бидат дадени:

- предмет на понудата,
- цена со пресметан ДДВ,
- рок на испорака,
- рок и начин на плаќање,
- производител.

III. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следниве критериуми:

- Квалитет 20 поени,
- Цена 35 поени,
- Начин на плаќање (можност за одложено плаќање, компензација и др.) 40 поени,
- Рок на испорака 5 поени.

IV. Со понудата, понудувачот е должен задолжително да ја достави документацијата согласно Законот за јавни набавки (оригинал или заверена копија од нотар и мора да биде усогласена со ЗТД):

- Документ за бонитет издаден од Централниот регистар,
- Извод од регистрација,
- Документи од член 23, 24 и 25 од Законот за јавни набавки.

V. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите, треба до Комисијата да предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земат во предвид за разгледување.

VI. Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во деловните простории на ЈП Комунална хигиена-Скопје, барака 6 (под Кале), со почеток во 12,00 часот и тоа шеснаесеттиот ден, сметајќи го и денот на објавувањето во “Службен весник на РМ“. Во случај, шеснаесеттиот ден да падне сабота и недела, отворањето на понудите ќе се изврши наредниот работен ден.

Понудите да се достават на адреса: ЈП Комунална хигиена-Скопје, ул. “Лазар Личеновски“ бб (барака 6 под Кале), по пошта или преку архива да се донесе на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Понудата со придружната документација треба да е уредна, согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

VII. Понудите што ќе бидат доставени или пристигнати по истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат разгледувани, како и понудувачите кои во рок од 2 дена од отворање на понудите нема да достават мостри и модели на заштитните средства од спецификацијата, нема да бидат бодирани при изборот на најповолен понудувач.

Дополнителни појаснувања може да се добијат од Комисијата на тел. 118-525.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 34 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98 и 50/01) и Одлуката на градоначалникот бр. 05-255/1 од 31.05.2002 година, Комисијата за јавни набавки на општина Зелениково, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 1/02 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА (ПРВА ФАЗА)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на ограничениот повик е општина Зелениково, Станица Зелениково.

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање на техничка документација од понудувачи заради претквалификација на понудувачите како можни носители на набавки за изградба на комунални и инфраструктурни објекти во општина Зелениково и тоа:

- Пречистителна станица за отпадни води - Ст. Зелениково,
- Водоснабдување на с. Таор,
- Локален пат с. Страхојадица - с. Тисовица,
- Фекална канализација - с. Зелениково,
- Водоснабдување на с. Дејковец,
- Водоснабдување на с. Гумалево.
- Водоснабдување на с. Добрино,
- Локален пат с. Зелениково - с. Градовци,
- Локален пат - Крак за с. Смесица,
- Фекална канализација во с. Орешани.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на учество имаат сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид на дејност со седиште во Република Македонија.

1.4. Набавката е делива.

1.5. Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

II. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВАТА, ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ

1.1. Понудувачите кои се бават со дејноста - предмет на повикот, своето учество да го пријават со придружна документација со која ќе го докажат следното:

- извод од регистрација на дејноста,
- економско-финансиски бонитет,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки,
- техничко-технолошки бонитет,
- список на изведени објекти кои се предмет на оваа набавка со име на инвеститорот,
- опис на расположива опрема и други физички капацитети за реализација на набавката,
- менаџерска способност, искуство и стручен кадар,
- потврда од надлежен суд дека не е поведена стечајна постапка или ликвидација, односно нема изречена мерка за безбедност, забрана за вршење на дејност, не постари од 6 месеци.

1.2. Пријавата и придружната документација се доставува до набавувачот општина Зелениково, со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачана по пошта или со предавање во архивата.

1.3. Ограничениот повик трае 10 дена од денот на објавувањето во јавните средства за информирање, односно во “Службен весник на РМ“.

Сите дополнителни информации можат да се добијат во Одделението за комунални работи при општина Зелениково и на тел: 717-238.

Комисија за јавни набавки

АД МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ - СКОПЈЕ

Годишен извештај за 2001 година

Врз основа на член 565 став 4 од Законот за трговски друштва, АД за телекомуникации Македонски телекомуникации - Скопје јавно објавува дел од ревидираниот Финансиски извештај за 2001 година подготвен во согласност со Сметководствените стандарди кои се применуваат во Р.Македонија, усвоена на седницата на Собранието на Друштвото одржана на ден 22.05.2002 година.

БИЛАНСИ НА СОСТОЈБА

На 31 декември 2001 година
(во илјади денари)

	2001
АКТИВА	
Тековни средства	
Парични средства и депозити кај банки	685.604
Побарувања од купувачи	5.379.954
Краткорочни пласмани	161.556
Останати побарувања	361.480
Залихи	499.168
Вкупно тековни средства	<u>7.087.762</u>

Долгорочни средства	
Основни средства	15.926.120
Долгорочни вложувања	4.234.290
Вкупно долгорочни средства	<u>20.160.410</u>

ВКУПНО АКТИВА 27.248.172

ОБВРСКИ И КАПИТАЛ

Тековни обврски	
Обврски спрема добавувачи	759.498
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	1.544.615
Останати тековни обврски	266.851
Вкупно тековни обврски	<u>2.570.964</u>

Долгорочни обврски	
Долгорочни обврски по кредити	1.645.988
Обврски кон подружница за неуплатен капитал	204.332
Останати долгорочни обврски	22.426
Вкупно долгорочни обврски	<u>1.872.746</u>

Вкупно обврски 4.443.710

КАПИТАЛ

Акционерски/државен капитал	9.583.888
Законски резерви	1.916.777
Акумулирана добивка	8.155.296
Премии на емитирани акции	540.659

Ревалоризациони резерви 2.607.842

Вкупно капитал 22.804.462

ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ 27.248.172

БИЛАНСИ НА УСПЕХ

За годината што завршува на 31 декември 2001
(во илјади денари)

	2001
ПРИХОДИ	
Приходи од продажба на домашен пазар	9.694.723
Приходи од продажба на меѓународен пазар	3.097.857
Останати деловни приходи	<u>766.517</u>
Вкупно приходи од продажба	<u>13.559.097</u>

ТРОШОЦИ	
Трошоци за бруто плати	(1.360.828)
Амортизација	(1.568.209)
Останати деловни трошоци	<u>(5.761.415)</u>
Вкупно деловни трошоци	<u>(8.690.452)</u>

Добивка од деловни односи 4.868.645

Финансиски приходи/трошоци	
Приходи по основ на камати	972.120
Негативни курсни разлики, нето	(1.065.924)
Расходи по основ на камати и банкарски надомести	<u>(467.346)</u>

Добивка пред оданочување 4.307.495

Данок од добивка (524.793)

Добивка по оданочување 3.782.702

Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

СТОРНИРАЊЕ НА ОГЛАС

1. Барање за прибирање на понуди - отворен повик бр. 05/2002-чфд се сторнира.

2. Огласот е објавен во "Службен весник на РМ", како и во дневните весници "Утрински весник", "Македонија денес" и "Вест" на 29.05.2002 година.

3. Претпријатијата кои подигнале тендерска документација може да ги повратат уплатените средства во износ од 1.000,00 денари во просториите на Министерството за одбрана (благајна во ВП 1722 - Скопје), бул. "Климент Охридски" бр. 15 секој работен ден од 08,00 до 10,00 часот.

Државен советник
Салтир Каровски, с.р.

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

Врз основа на член 95 и член 95-ж од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00 и 6/02), Агенцијата на Република Македонија за приватизација, објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ ОД СЛЕДНИВЕ ДРУШТВА

1. ДОО МЗТ "МЕТАЛНА" - Штип
 - дејност- производство на леани, ковани и пресувани производи;
 - број на вработени - 170 (состојба 1999 година);
 - за продажба: удел со вредност од 1.429.114 ЕУР, што претставува 73,03 % од главницата на друштвото;
 - максимален дисконт: 98 %.
 - минимална продажна цена на уделот: 28.582 ЕУР.
2. ДОО "СВЕЗДАКООП" - Штип
 - дејност- земјоделие и рибарство;
 - број на вработени - нема податоци;
 - за продажба: удел со вредност од 151.844 ЕУР, што претставува 85,53 % од главницата на друштвото;
 - максимален дисконт: 0 %.
 - минимална продажна цена на уделот: 151.844 ЕУР.
3. ДОО "ВРСАКОВО" - Штип
 - дејност- поделелство;
 - број на вработени - нема податоци;
 - за продажба: удел со вредност од 935.119 ЕУР, што претставува 98,94 % од главницата на друштвото;
 - максимален дисконт: 0 %.
 - минимална продажна цена на уделот: 935.119 ЕУР.
4. ДОО "ТРИ ЧЕШМИ" - Штип
 - дејност- поделелство;
 - број на вработени - нема податоци;
 - за продажба: удел со вредност од 1.225.287 ЕУР, што претставува 98,94 % од главницата на друштвото;
 - максимален дисконт: 0 %.
 - минимална продажна цена на уделот: 1.225.287 ЕУР.
5. ДОО "МАКЕДОНИЈА ИНВЕСТ" - Скопје
 - дејност- надворешна трговија со непрехранбени производи;
 - број на вработени - нема податоци;
 - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 14.166 ЕУР, што претставува 55,35 % од главницата на друштвото;
 - максимален дисконт: 0 %.
 - минимална продажна цена на уделот: 14.166 ЕУР.
6. ДОО "ФЕРТ-СРКЕСКИ" - Прилеп
 - дејност- трговија на прехранбени производи;
 - број на вработени - нема податоци;
 - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 7.256 ЕУР, што претставува 4,29 % од главницата на друштвото;
 - максимален дисконт: 90 %.
 - минимална продажна цена на уделот: 726 ЕУР.
7. ДОО "ОТПАД" - Охрид
 - дејност- собирање и преработка на индустриски отпад;

- број на вработени - нема податоци;
 - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 27.751 ЕУР, што претставува 25,48 % од главницата на друштвото;
 - максимален дисконт: 0 %.
 - минимална продажна цена на уделот: 27.751 ЕУР.
8. ДОО "ОРНАМЕНТА" - Крушево
- дејност- производство на градежни елементи од дрво;
 - број на вработени - 27 (состојба 2000 година);
 - за продажба: удел со вредност од 106.664 ЕУР, што претставува 38,05 % од главницата на друштвото;
 - максимален дисконт: 0 %.
 - минимална продажна цена на уделот: 106.664 ЕУР.

Понудите за купување на удели во писмена форма се доставуваат во запечатен плик, на кој стои: адреса на Агенцијата, насоката "не отворај", а под тоа "пону-да", назив на претпријатието за кое се однесува понудата, име на купувачот, со адреса, телефон и контакт лице (за правни субјекти), а за физичките лица и матичен број од лична карта.

Понудата треба да содржи:

- Вредност на уделот што купувачот сака да го купи;
- Износ на средства што купувачот е подготвен да го плати;
- Начин на плаќање (согласно законските прописи);
- Рок (датум) за отплата-веднаш или на рати;
- Број на годишни рати (не повеќе од пет) и
- Обезбедување на плаќањето (доколку се плаќа на рати).

Понудите по јавниот повик се доставуваат по писмен пат, со доказ положена гаранција во износ од 10 % од продажната цена на уделот.

Понудите се отвораат јавно, од страна на комисијата.

Кога најповолниот понудувач ќе одбие да склучи договор или не ќе ги уплати средствата во рокот предвиден со договорот, гаранцијата ја наплатува Агенцијата.

жиро-сметка на Агенцијата:

Број: 240-0100000350-94

Банка депозитор: Балканска банка АД - Скопје

Единствен даночен број: 4030993262472

Понудите се примаат најдоцна во рок од 15 дена од денот на објавувањето на јавниот повик на следната адреса: Агенција на Република Македонија за приватизација, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 7, пош.фах 410, 1000 Скопје.

Неуредните и неблаговремено доставените понуди нема да бидат предмет на разгледување.

Лицата заинтересирани за набавка на информативниот пакет за продажба на удели на претпријатието, истиот може да го купат во Агенцијата секој работен ден од 8⁰⁰-15⁰⁰ часот по цена од 1.000,00 денари.

Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот на добивка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98 и 11/2001), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2002 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари - мај 2002 година во однос на просечните цени на мало во 2001 година изнесува 1,6%.

Заменик на директор,
Селајдин Мемети, с.р.



**Закон за
извршната постапка**

700,00 ден.

Ново!



**Закон за спречување
на перење пари**

400,00 ден.

ЈП "Службен весник на РМ" ц.о.
Скопје Т.Ц. Буњаковец
Тел. 02 - 117-460, 02 - 129-036;
Факс: 02 - 112-267
Ж-ска: 300000000188798,
Бр. за ДДВ МК - 4030987108771

СОДРЖИНА

	Страница		
587. Закон за регулирање на побарувањата на штедачите од штедилниците "ТАТ" Битола, "Алфа С" Скопје и "Лавци" Охрид	1	601. Одлука за изменување на Одлуката за именување на членови на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија	6
588. Закон за дополнување на Законот за внатрешни работи	2	602. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели и членови на комисиите на Собранието на Република Македонија	6
589. Закон за дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата	2	603. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот и постапката на отуѓувањето, давањето под закуп и висината на посебните трошоци на постапките за отуѓувањето и давањето под закуп на градежното земјиште сопственост на Република Македонија	6
590. Закон за изменување и дополнување на Законот за личната карта	3	604. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Македонија и Ориентална Република Уругвај	7
591. Закон за изменување и дополнување на Законот за матичната евиденција	3	605. Одлука за престанување на важење на Одлука	7
592. Указ бр. 53 од Претседателот на Република Македонија	4	606. Одлука за отстапување на користење на објект сопственост на Република Македонија .	7
593. Одлука за помилување на осудени лица	4	607. Одлука за пренесување на средства	7
594. Одлука за именување претставници во Соборот на работниците на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството Скопје	4	608. Одлука за обезбедување и исплата на средства на Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) за вклучување во претприватизацијата на Електростопанство на Македонија ...	7
595. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Радовиш	4	609. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2002 година	8
596. Одлука за разрешување од функцијата судија на Апелациониот суд во Битола	4	610. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина чакал и песок на ЈТД "ОБЕЛ" - Делчево од наоѓалиштето на локалитетот "Долни Ливади", К.О. Град, општина Делчево	8
597. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Крива Паланка	5	Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец мај 2002 година	31
598. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на наградата "11 Октомври"	5		
599. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на наградата "Климент Охридски"	5		
600. Одлука за разрешување и именување на заменик на генералниот директор на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија	6		

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.